



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Понеделник, 15 јуни 1970
Скопје
Број 16 Год. XXVI

Претплата за 1970 година изнесува 100 динари. Овој број чини 4 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16

106.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Се прогласува Законот за социјална заштита, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 22 мај 1970 година, и на седницата на Социјално-здравствениот собор, одржана на 22 мај 1970 година.

Број 03-2507
25 мај 1970 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с.р.

ЗА К О Н

ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Глава I ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се определува социјалната заштита и организацијата на службата за социјална заштита.

Член 2

Социјалната заштита, во смисла на овој закон, претставува организирана општествена дејност за спречување на настанување потреба од социјална заштита и давање на социјална заштита на лица што се наоѓаат во положба на социјална потреба.

Под социјална потреба, во смисла на овој закон, се подразбира таква положба на лицето во која тоа не е во можност само да се грижи за себе и за заштитата на своите права и интереси, а нема друг кој да се грижи за него.

Член 3

Социјалната заштита се остварува преку:
— спречување и отстранување на причините што предизвикуваат положба на потреба од социјална заштита;
— создавање услови за оспособување за самостоен живот и работа на лица што се наоѓаат во положба на социјална потреба;
— обезбедување на нужни средства за живот на материјално необезбедените и за работа неспособни лица;
— обезбедување услуги на лица што се наоѓаат во положба на социјална потреба;
— следење и проучување на социјалните проблеми и појави;
— преземање на други мерки за областа на социјалната заштита.

Член 4

Во остварувањето на социјалната заштита носителите на оваа дејност и по пат на општествено и самоуправни договарање го поттикнуваат развојот на социјалната заштита и непосредно одлучуваат и се грижат за обезбедување на материјалните и други услови за остварување на општествените задачи во областа на социјалната заштита.

Член 5

Правата од социјалната заштита се обезбедуваат под условите определени со овој закон.

Општините и другите носители на социјалната заштита можат да го прошират кругот на корисниците на социјалната заштита, да воспоставуваат и други права и облици на социјалната заштита, како и да определуваат други услови за здобивање права од социјалната заштита.

Член 6

Право на социјална заштита од овој закон не може да оствари лице кое веќе користи соодветна помош во ист или поголем обем според посебни прописи.

Член 7

Видот и обемот на социјалната заштита се определува во зависност од категоријата на корисникот кој се наоѓа во положба од социјална потреба.

Член 8

Правата од социјалната заштита се лични права и не можат да се пренесуваат.

Правата од социјалната заштита што се состојат во материјални примања не можат да бидат предмет на извршување.

Глава II

ОСТВАРУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА

1. Носители на социјалната заштита

Член 9

Носители на социјалната заштита се општината, Републиката, самоуправните интересни заедници, месните заедници, стопанските и други работни и општествени организации, работните организации за социјална заштита и граѓаните.

Член 10

Општината е основен носител на социјалната заштита на своето подрачје.

Општината ја спроведува социјалната заштита во согласност со општествениот план на општината, донесува програма за социјална заштита и обезбедува постојани средства за нејзино реализирање.

Член 11

Републиката го насочува и го следи спроведувањето на социјалната заштита и го планира нејзиниот развој, утврдува програма за развој на мрежа на установи за социјална заштита од општ интерес за Републиката и обезбедува постојани средства за финансирање на социјалната заштита во согласност со овој закон.

Член 12

Месната заедница ја организира, унапредува и се грижи за развојот на социјалната заштита, за задоволување на потребите на животот на поединци и семејствата што се наоѓаат во состојба на социјалната потреба, ја развива доброволната работа во социјалната заштита и на општинското собрание, односно на неговите органи им дава предлози за преземање на определени социјални мерки и акции од интерес за граѓаните на подрачјето на месната заедница.

Член 13

Работните организации, во согласност со своите можности, им укажуваат социјална заштита на своите работници и нивните семејства и учествуваат во задоволувањето на потребите во социјалната заштита на подрачјето на кое ја вршат својата дејност.

Член 14

Самоуправните интересни заедници, во рамките на својот делокруг, се грижат за унапредувањето и остварувањето на социјалната заштита и можат непосредно да ја спроведуваат.

Член 15

Општествените организации што се занимаваат со работи и задачи од областа на социјалната заштита, можат непосредно да спроведуваат социјална заштита.

Член 16

Носителите на социјалната заштита, во остварувањето на заштитата, меѓусебно соработуваат и можат да ги здружуваат своите средства, да основаат заеднички установи за социјална заштита и да преземаат и други мерки што имаат за цел остварување на социјалната заштита.

2. Корисници на социјалната заштита

Член 17

Корисници на социјалната заштита според овој закон се:

- 1) деца до 18 годишна возраст и тоа:
 - деца без родителска грижа;
 - деца попречени во физичкиот и психичкиот развој;
 - воспитно запустени деца;
 - деца на кои развојот им е попречен поради условите во семејството;
- 2) возрасни:
 - инвалидни лица;
 - слепи лица — жртви на фашистичкиот терор и слепи лица граѓански жртви на војната;
 - лица жртви на фашистичкиот терор и лица граѓански жртви на војната;
 - материјално необезбедени лица;
 - стари лица лишени од семејна грижа;
 - лица зафатени со општествено-негативни навики;
 - лица што се нашле во положба на социјална потреба поради други околности.

Член 18

Како дете без родителска грижа се смета дете без двата родители, дете на родители на кои им е одземено родителското право и дете на родители со непознато живеалиште.

Како дете попречено во физичкиот и психичкиот развој, се смета: дете со општен вид (слепо и слабо видно); дете со општен слух (глуво и наглуво); дете со недостатоци во говорот и гласот; физички инвалидно дете; дете психички заостанато и дете со комбинирани недостатоци.

Како воспитно запустено дете се смета дете кое со своето поведение ги нарушува општествените норми на поведението, кое врши дејства инкриминирани во прописите за јавниот ред и мир и во прописите на кривичното законодавство.

Како дете на кое развојот му е попречен поради приликите во семејството се смета дете на кое поради здравствената положба на родителите, несредените семејни односи или од други причини родителите не се во состојба да му обезбедат услови за физички и психички развој.

Член 19

Како инвалидно лице се смета полнолетно лице кое е наполно и трајно неспособно за работа како последица на физички или психички недостатоци.

Како инвалидно лице се смета и лице со намалена работна способност како последица на физички или психички недостатоци, а кое по пат на рехабилитација може да се оспособи за работа.

Како слепо лице — жртва на фашистичкиот терор и слепо лице — граѓанска жртва на војната се смета лице кое го изгубило видот како последица на тероризирање од страна на окупаторот или неговите помагачи, односно лице кое го изгубило видот со ранување или со повреда настанати за време на војната (бомбардирање, експлозија на воен материјал, заталкан куршум и сл.) и лице кое го изгубило видот од експлозија на заостанат воен материјал по завршувањето на војната.

Како лице — жртва на фашистички терор и лице — граѓанска жртва на војната се смета лице со намалена работна способност или лице неспособно за работа, како последица на малтретирање, интернирање, упатување во концентрационен логор, упатување на присилна работа и присилно раселување од страна на окупаторот и неговите помагачи и лице кое настрадало за време на војната (бомбардирање, експлозија на воен материјал, заталкан куршум и сл.), како и лице што настрадало од експлозија на заостанат материјал по завршувањето на војната.

Член 20

Како материјално необезбедено лице се смета лице неспособно за работа кое нема средства неопходни за издршка и нема право на материјално обезбедување по друг правен основ.

Како неспособно за работа се смета лице кое, според престанатата работна способност и годините на староста, не може да се оспособи за работа, ниту да се запосли на каква и да било работа; лице постаро од 65 години — маж, односно жена — постаро од 60 години, дете до навршени 15 години возраст, односно ако е на школување до навршени 19 години на живот и жена во случај на бременост и породување во траење до 105 дена.

Член 21

Како старо лице лишено од семејна грижа се смета лице со навршени 65 години — маж, односно 60 години — жена, кое е самохрано или кога неговото семејство не е во состојба да му обезбеди издржување.

Член 22

Како лице зафатено со општествено-негативни навики се смета лице кое се оддало на питање, скитништво, безделништво, алкохолизам, проституција, наркоманија и на други слични навики.

Член 23

Како лице кое се нашло во положба на социјална потреба поради други околности, се смета лице кое претрпело елементарни незгоди, кое е отпуштено од подолгорочно издржување на казна лишување од слобода како и лице кое било подолго во здравствена установа на лекување, а нема материјални средства за издржување.

3. Спроведување на социјалната заштита

Член 24

Социјалната заштита непосредно ја спроведуваат органите на управата, установите за социјална заштита, месните заедници, работните организации, како и општествените организации што се занимаваат со работи и задачи од областа на социјалната заштита.

4. Кадри

Член 25

Социјалната работа во службите за социјална заштита во општините, во стопанските организации, во социјалните, во здравствените и воспитно-образовните установи, во организациите на социјалното осигурување, во организациите за запослување, во правосудните органи, во општествените и други организации ја вршат социјални работници со соодветна стручна спрема.

Определени работи во областа на социјалната заштита, за кои се бара посебна стручна спрема, вршат и други работници (правници, педагози, психолози, лекари, социолози, економисти, дефектолози и други).

Член 26

Во службата за социјална заштита при општината, бројот на социјалните и другите работници се определува според бројот и густината на населението, обемот и структурата на социјалните проблеми и развиеноста на општината.

Член 27

Во стопанските организации, во социјалните, здравствените и воспитно-образовните установи, во организациите на социјалното осигурување, во организациите за запослување, во правосудните органи бројот на социјалните работници се определува во зависност од структурата и обемот на социјалните проблеми што влијаат непосредно врз квалитетот и врз успешното извршување на основните функции на тие организации, установи и органи, а во стопанските организации бројот на социјалните работници зависи и од бројот и структурата на запослените работници.

Член 28

Стручните работници во службите за социјална заштита во својата работа применуваат методи на стручна работа во согласност со современите достигнувања на науката и практиката.

Во својата работа стручните работници мораат да ја почитуваат личноста на човекот и неговото достоинство и да постапуваат во согласност со начелата на хуманизмот на социјалистичкото општество.

Работниците во службите за социјална заштита имаат право и должност да ја чуваат професионалната тајна за околностите што се однесуваат на личниот живот на определено лице.

Член 29

Социјалните и други стручни работници во врска со својата работа соработуваат со органите и организациите, како и со членовите на одделни работни, општествени, стручни и други организации што се занимаваат со прашања на социјалната заштита.

5. Облици на социјална заштита

Член 30

Облици на социјална заштита се:

- 1) инвалиднина;
- 2) материјална помош;
- 3) помош за функционална рехабилитација и за оспособување за работа;

4) сместување во установа за социјална заштита или во друго семејство;

5) помош на семејството преку згрижување на децата во установи за дневен престој, обезбедување услови за одмор и рекреација и за општествена исхрана на децата;

6) услуги во вид на социјална работа;

7) надоместок на трошоци за здравствена заштита.

1) Инвалиднина

Член 31

Право на инвалиднина имаат слепите лица — жртви на фашистичкиот терор и слепите лица — граѓански жртви на војната.

Висината на инвалиднината изнесува 250 динари месечно.

2) Материјална помош

Член 32

Право на материјална помош имаат материјално необезбедените лица, лицата жртви на фашистичкиот терор и лицата граѓански жртви на војната.

Член 33

Материјалната помош може да биде постојана или повремена, во пари или во натура.

Член 34

Постојаната материјална помош се доделува во месечен паричен износ како:

- основна парична помош;
- додаток на членовите на домаќинството неспособни за работа;
- додаток за школување и
- посебен додаток.

Член 35

Основната парична помош му се доделува на еден член на домаќинството, како носител на помошта.

Додатокот на членовите на домаќинството неспособни за работа им се доделува на сите членови на домаќинството неспособни за работа (соуживатели на помошта).

Додатокот за школување, покрај додатокот од претходниот став им се доделува на децата за време на школувањето до навршени 15 години, односно до навршени 19 години од животот, ако детето го продолжи редовното школување.

Посебниот додаток му се доделува на носителот на помошта и за секој соуживател на помошта, ако е парализиран, болен од тешка хронична болест или е со повеќе, односно потешки растројства во физичкиот и психичкиот развој.

Посебниот додаток од претходниот став им се доделува, покрај основната помош и додатокот, на членовите на домаќинството неспособни за работа.

Член 36

Како домаќинство во смисла на овој закон се смета трајна заедница на живеење, стопанисување и трошење на остварените приходи од сите членови на домаќинството.

Како членови на домаќинството се сметаат: брачниот другар, детето (брачно, вонбрачно, посвоено, пасторче и дете без родители земено на издржување), родителите (татко, мајка, очув, маштеа, усвоител, дедото и бабата по татко и по мајка и браќата и сестрите).

Член 37

Висината на основната парична помош и на додатоките од член 34 од овој закон ја определува општината со свој пропис.

Член 38

Повремената парична помош му се доделува на лице кое привремено се наоѓа во исклучиво тешка материјална положба поради последици од елементарни незгоди, болест, смртен случај во семејството и немање можност за запослување.

Повремената парична помош може да се додели и во вид на заем.

Повремената парична помош ѝ се доделува и на мајката — корисник на материјалната помош за опрема на новородено дете.

Висината и условите за доделување на повремената парична помош ги пропишува општината.

3) Помош за функционална рехабилитација и за оспособување на работа

Член 39

Помошта за функционална рехабилитација и за оспособување за работа му се дава на инвалидно лице што не е постаро од 40 години за мажи и 35 години за жени, а според состојбата на инвалидноста и преостанатата работна способност.

Видот и степенот на инвалидноста, како и можноста за рехабилитација, се утврдува според прописите за категоризација и евиденција на лицата попречени во физичкиот и психичкиот развој.

Член 40

Помошта за функционална рехабилитација и за оспособување за работа му се дава на лицето во вид на материјална помош или надоместок на трошоците за сместување во соодветна установа за функционална рехабилитација и за оспособување за работа.

Член 41

Носителот на социјалната заштита, што го упатил инвалидното лице на оспособување е должен најмалку еднаш годишно да изврши увид во спроведувањето на оспособувањето.

Член 42

Правото на помош за функционална рехабилитација и за запослување за работа трае сè додека лицето има потреба од таква помош.

4) Сместување во установа за социјална заштита или во друго семејство

Член 43

Сместувањето во установа за социјална заштита или во друго семејство се состои во обезбедување на престој, исхрана, воспитување, здравствена заштита и оспособување за работа на лице што се наоѓа во положба на социјална потреба.

Член 44

Право на сместување во установа за социјална заштита или во друго семејство има:

— дете без родителска грижа, за кое не постојат услови за нега и воспитување во неговото домаќинство;

— дете попречено во психофизичкиот развој за кое не постојат услови за нега и воспитување во семејството и ако е неопходно таквото дете да се смести во установа;

— воспитно запуштено дете ако за неговата ресоцијализација е нужно издвојување од неговото семејство;

— стари и изнемоштени и самохрани лица.

Член 45

Трошоците за сместување на лицето во установа за социјална заштита или во друго семејство паѓаат на товар на носителот на социјалната заштита.

Во трошоците од претходниот став учествува, според своите материјални можности, и домаќинството на корисникот, односно лицето што според законот е должно да го издржува.

Условите и висината на учеството од претходниот став ги пропишува општината.

5) Помош на семејството преку згрижување на децата во установи за дневен престој, обезбедување услови за одмор и рекреација и за општествена исхрана на децата

Член 46

Право и помош за згрижување на децата во установи за дневен престој и за обезбедување услови за одмор и рекреација и за општествена исхрана имаат семејствата на корисниците што оствариле право на постојана материјална помош.

6) Услуги во вид на социјална работа

Член 47

Услуги во вид на социјална работа имаат право да користат лица што се наоѓаат во положба на социјална потреба.

Услугите на социјалната работа се состојат во: укажување помош во вид на домашна нега и водене на домаќинството; помош за запослување, школување и воспитување; организирање општествена исхрана; давање совети и помош при остварувањето на правата од социјалната заштита.

7) Надоместок на трошоците за здравствена заштита

Член 48

Корисниците на постојаната материјална помош имаат право на здравствена заштита.

Видот и обемот на здравствената заштита од претходниот став го утврдува општината.

Глава III

УСТАНОВИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

1) Видови на установи за социјална заштита

Член 49

Установа за социјална заштита е работна организација која врши дејност во областа на социјалната заштита.

Дејноста што ја вршат установите за социјална заштита е од посебен општествен интерес.

Член 50

Видот на дејноста што ја вршат установите за социјална заштита се определува со актот за основање, со статутот на установата, а во согласност со овој закон.

Член 51

Установи за социјална заштита се:

- центар за социјална работа;
- установа за дневен престој на деца до тригодишна возраст;
- установа за згрижување на деца без родителска грижа;
- установа за воспитно запуштени деца;
- установа за заштита и рехабилитација на лица со физички, односно психички недостатоци;
- установа за стари и други изнемоштени лица;
- установа за советодавна и стручна помош на семејствата;
- установа за проучување, следење и унапредување на социјалната заштита.

Установата за социјална заштита може да врши повеќе сродни дејности од областа на социјалната заштита, ако тоа со актот за основање и статутот на установата е предвидено.

Член 52

Центарот за социјална работа решава за правата на граѓаните од социјалната заштита; ги врши работите што со посебни прописи се ставени во надлежност на органот за старателство; врши стручен надзор над установата за социјална заштита на подрачјето на општината; изготвува програма за социјална заштита и план за развој на социјалната заштита на општината; ги следи и проучува проблемите во областа на социјалната заштита и им предлага на општинското собрание и на другите носители на социјалната заштита мерки за унапредување на социјалната заштита и врши други работи определени со закон.

Член 53

Установата за дневен престој на деца до тригодишна возраст се основа како јасли кои обезбедуваат нега и исхрана и воспитување на децата од оваа возраст.

Член 54

Установата за згрижување на деца без родителска грижа се основа како дом за доенчиња и мали деца и детски домови кој остварува целосно згрижување и воспитување на децата лишени од родителска грижа, како и на децата чиј развој е попречен поради приликите во семејството сè додека не се создадат услови за враќање во нивното семејство или оспособување за самостоен живот.

Член 55

Установата за воспитно запустени деца може да се основа како:

- прифатилиште кое обезбедува прифаќање, привремено згрижување, опслужување и предлагање на мерки за воспитување и заштита на воспитно запустените деца, како и прифаќање и упатување на децата — скитници во местото на живеење;
- дисциплински центар, кој ги извршува воспитните мерки спрема децата на кои им е изречена воспитна мерка упатување во дисциплински центар;
- завод, кој обезбедува згрижување, воспитување, образование и оспособување за работа на воспитно запустените деца.

Член 56

Установата за заштита и рехабилитација на лица со физички, односно со психички недостатоци може да се основа како:

- установа за сместување, згрижување, нега и воспитување на лица потешко попречени во физичкиот, односно во психичкиот развој;
- установа за дијагностика, рехабилитационен-крекционен третман, работно оспособување и запослување на лица со физички, односно со психички недостатоци, на кои поради видот и состојбата на инвалидноста им е потребно обезбедување посебни услови за тоа.

Член 57

Установата за стари и други изнемоштени лица обезбедува: згрижување на возрастни лица трајно неспособни за работа кога не постојат услови да им се укаже соодветна нега и чување во нивните семејства; прифаќање и привремено сместување на возрастните лица кои, поради вонредни прилики, се наоѓаат во положба на социјална потреба.

Член 58

Установата за советодавна и стручна помош на семејството обезбедува: медицински, педагошки, психолошки и други прегледи на децата, како и укажување помош на семејства кои имаат проблеми од социјален, медицински, педагошки-психолошки карактер.

Член 59

Установата за проучување, следење и унапредување на социјалната заштита: ги следи и ги проучува социјалните појави и проблеми; работата и

организацијата на службите и установите за социјална заштита и предлага мерки за развој и унапредување на социјалната заштита и на службите и установите за социјална заштита; изработува предлози на планови и програми за развој на социјалната заштита и води евиденција за прашањата од интерес за социјалната заштита на Републиката.

2) Основање на установи за социјална заштита**Член 60**

Установите за социјална заштита се основаат врз основа на програма за развој на мрежата на установи за социјална заштита што ја донесува општествено-политичката заедница.

Член 61

Центарот за социјална работа го основа општината. Две или повеќе општини можат заеднички да основаат центар за социјална работа.

Член 62

Установа за социјална заштита може да се основа ако се обезбедени средства потребни за работа на установата, погодна зграда, потребен број на стручен кадар и опрема, или ако се обезбеди средства потребни за набавка на опремата.

Општината утврдува дали се исполнети условите потребни за почеток со работа на установата. Републичкиот секретар за народно здравје и социјална политика ќе донесе прописи за поблиските услови за основање и почнување со работа на установите за социјална заштита.

3) Управување со установите за социјална заштита**Член 63**

Членовите на работната заедница во установите за социјална заштита ги определуваат прашањата по кои одлучуваат непосредно и му доверуваат определени функции на управување на советот на установата, а определени извршни функции на нему одговорните колегијални и индивидуални органи што ги избира советот.

Член 64

Во управувањето со установите за социјална заштита во работите од посебен општествен интерес учествуваат и заинтересираните граѓани и претставници на заинтересираните организации и на општествената заедница (претставници на општествената заедница).

Со статутот на установата ќе се определи бројот на претставниците на општествената заедница, кои организации и органи и во колкав број избираат, делегираат, односно именуваат претставници на општествената заедница.

Во установите од општ интерес за Републиката, претставниците на општествената заедница ги именува Собранието на СРМ.

Член 65

Како работи од посебен општествен интерес, во смисла на овој закон, се сметаат:

- донесување статут на установата;
- донесување планови и програми за работа и развој на установата;
- донесување финансиски план и завршна сметка;
- одлучување за промена на статусот на установата;
- одлучување за проширување и промена на дејноста на установата;
- именување на директор на установата.

Член 66

Согласност на статутот на установа за социјална заштита дава Собранието на општината, а на статутот на установите основани од Републиката, согласност дава Собранието на СРМ.

Согласност на правилникот за распределба на доходот на установа за социјална заштита дава општинското собрание, а на правилникот на установите основани од Републиката, согласност дава Републичкиот секретаријат за народно здравје и социјална политика.

Член 67

Директорот на установата за социјална заштита, врз основа на јавен конкурс го именува советот на установата по предлог од конкурсната комисија, а во согласност со собранието на општината на чие подрачје се наоѓа седиштето на установата, а за установата основана од Републиката во согласност со Извршниот совет.

Конкурсот го распишува и го спроведува конкурсната комисија што се формира во установата за социјална заштита.

Конкурсната комисија се состои од шест членови, од кои три члена именува советот на установата, а три члена општинското собрание на чие подрачје се наоѓа седиштето на установата.

Конкурсната комисија за именување директор на установа за социјална заштита, основана од Републиката, ја сочинуваат три члена што ги именува установата и три члена што ги именува Извршниот совет.

4) Примање на корисниците во установите за социјална заштита

Член 68

Установата за социјална заштита, која има за задача згрижување на лицата од определена категорија, е должна да го прими заинтересираното, односно упатеното лице ако располага со слободни места и ако лицето ги исполнува условите пропишани за примање во таа установа.

5) Надзор над работата на установите за социјална заштита

Член 69

Републичкиот секретаријат за народно здравје и социјална политика има право, до одлуката на Уставниот суд, да го запре извршувањето на статутот и општите акти на установите основани од Републиката ако се во спротивност со Уставот или со законите.

Член 70

Надзор над стручната работа на установа за социјална заштита врши центарот за социјална работа.

Надзор над стручната работа на центрите за социјална работа и на установите за социјална заштита основани од Републиката врши Републичкиот завод за социјални прашања.

Републичкиот секретар за народно здравје и социјална политика може да овласти одделна установа или одделни стручни лица да извршат надзор над стручната работа на установа за социјална заштита основана од Републиката.

Член 71

Установата што врши стручен надзор, врз основа на наодот од извршениот увид над стручната работа на установата за социјална заштита, на установата и на соодветните органи на општествено-политичката заедница им предлага мерки за подобрување и унапредување на стручната работа на установата.

Член 72

Установата за социјална заштита е должна да го овозможи вршењето на стручниот надзор.

Органите на управувањето во установата и соодветните органи и општествено-политичката заедница се должни да ги разгледаат наодите на установата што извршила стручен надзор и да преземаат соодветни мерки.

Член 73

Републичкиот секретар за народно здравје и социјална политика ќе донесе упатство за вршење на стручниот надзор на установата за социјална заштита.

Глава IV

ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА

Член 74

Постапката за остварување на права од социјалната заштита е итна.

Постапката за остварување на права од социјалната заштита се поведува по барање на лицето кое се наоѓа во положба на социјална потреба, по службена должност, по пријава од граѓани, органи, работни и други организации.

Член 75

Потребата од укажување на социјална заштита на лице кое се наоѓа во положба на социјална потреба се должни да ја пријават роднини, соседи, поединци и органи и организации кои поради природата на својата работа дознале за потребата од укажување на социјална заштита.

Член 76

Во случаите кога е потребно да се утврди положбата на социјална потреба на лицето, како и адекватната форма на социјалната заштита, органот за социјална заштита изготвува социјална анамнеза.

Член 77

Корисникот на социјалната заштита е должен за секоја промена, која влијае врз правото или обемот на користењето на тие права, да го извести органот за социјална заштита.

Пријава од претходниот став се поднесува во рок од 8 дена од денот кога ќе настанат промените.

Член 78

За укажување на социјална заштита на лице што се нашло во положба на социјална потреба надвор од подрачјето на живеалиштето е надлежен органот за социјална заштита на општината на чие подрачје лицето престојувало во времето кога се нашло во таква положба.

Органот од претходниот став што укажал социјална заштита има право на надоместок на трошоците настанати во врска со дадената социјална заштита од општината на чие подрачје му се наоѓа живеалиштето на лицето на кое му е укажана помош.

Трошоците за социјална заштита на лицата што се наоѓаат во положба на социјална потреба со непознато живеалиште паѓаат на товар на Републиката.

Член 79

За правата утврдени со овој закон во прв степен решава центарот за социјална работа, а во општините во кои не постои центар, општинскиот орган за социјална заштита.

За правата од претходниот став во втор степен решава органот што ќе го определи општинското собрание.

Глава V

ФИНАНСИРАЊЕ НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА

Член 80

За финансирање на социјалната заштита, општествено-политичките заедници од своите извори на приходи обезбедуваат постојани средства за социјалната заштита.

Член 81

Од средствата што општините, работните и други организации и граѓани ги издвојуваат за социјална заштита, можат да се основаат фондови за социјална заштита во општините.

Член 82

Изворите на средства на општинскиот фонд ги утврдува Собранието на општината од средствата на општината, во сообразност со програмата за развој на социјалната заштита.

Член 83

За финансирање на задачите во областа на социјалната заштита, што според овој закон ги врши Републиката, се основа Републички фонд за социјална заштита (фонд).

Член 84

Фондот има својство на правно лице. Седиштето на Фондот е во Скопје.

Член 85

Фондот има статут.

Со статутот на Фондот особено се уредуваат целите, задачите и начинот на користењето на средствата, начинот на работењето на Фондот, органите што се овластени за располагање со средствата и одговорни за законитоста и правосилноста за употребата на средствата, надзорот над употребата на средствата, правата и должностите на управниот одбор во управувањето со Фондот и спрема основачот и корисниците на средствата на Фондот, постапката за донесување на финансискиот план и завршната сметка, начинот на известувањето на јавноста за работењето на Фондот, како и други прашања од значење за самоуправувањето и работењето на Фондот.

Член 86

Статутот го донесува Управниот одбор на Фондот.

Статутот го потврдува Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 87

Извори на приходи на Фондот се:

— приходите од парични казни и од одземените предмети по стопански престапи и прекршоци, парични казни од сообраќајни и други прекршоци што ѝ припаѓаат на Републиката;

— 2,5% од делот на сојузниот данок на стоки на промет на мало што ѝ припаѓа на Републиката по одбитокот на отстапениот дел на Републичката заедница за финансирање на образованието;

— средствата што граѓаните и граѓанско-правните лица доброволно ги даваат за дејноста и развикоот на социјалната заштита;

— каматата од средствата на Фондот вложени во банката.

Член 88

Корисници на средствата на Фондот можат да бидат: установите за социјална заштита, работните и другите организации, месните заедници и корисниците на инвалиднина од член 24 од овој закон.

Член 89

Средствата од Фондот за социјална заштита се користат за:

— учество во изградба, адаптација, набавка на инвентар и тековно одржување и опремување на установите за социјална заштита;

— учество во финансирањето на издршката на психички заостанатите лица неспособни за рехабилитација и доенчињата и мали деца до 3 годишна возраст, сместени во установи за социјална заштита;

— учество во финансирањето на психички заостанатите лица, неспособни за рехабилитација, ќе изнесува 75% од трошоците на установата каде што

се сместени, а за доенчињата и малите деца до 3 годишна возраст висината и критериумите под кои ќе се учествува во издршката за овие деца, сместени во установи за социјална заштита ќе ги одреди Управниот одбор на Републичкиот фонд за социјална заштита;

— покривање на трошоците за корисниците за инвалиднината;

— покривање на трошоците на лица со непознато живеалиште — корисници на социјална заштита;

— други потреби од областа на социјалната заштита (студиска и аналитичка работа, дејности на превентивната заштита, изготвување на нормативи, стандарди, проекти, банковни, финансиски и други услуги).

Член 90

Распределбата на средствата на Фондот се врши по пат на конкурс, освен средствата што се користат според член 89 алинеја втора, трета и четврта.

Член 91

За средствата на Фондот што се даваат со и без обврска на враќање се склучува писмен договор меѓу Фондот и корисникот на средствата.

Условите за користење на средствата и елементите на договорот се определуваат со статутот на Фондот и финансискиот план.

Член 92

Финансискиот план и завршната сметка на Фондот ги донесува Управниот одбор на Фондот во согласност со Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 93

Со Републичкиот фонд управува Управен одбор. Управниот одбор има 11 члена што ги именува Собранието на СРМ.

Членовите на управниот одбор се именуваат за време од 4 години.

Глава VI**ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ****Член 94**

Продолжуваат со работа како установи од општ интерес за Републиката:

1. Заводот за социјални прашања на СРМ, под назив „Републички завод за социјални прашања — Скопје“;

2. Заводот за рехабилитација на деца и младинци Драчево, под назив „Завод за рехабилитација на деца и младинци — Скопје“;

3. Фонојатриско-аудиолошкиот центар во Скопје под назив „Центар за слух, говор и глас — Скопје“;

4. Заводот за рехабилитација на слепи деца и младинци во Скопје под назив „Завод за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид — Скопје“;

5. Заводот за рехабилитација и корекција на говорот во Битола под назив „Завод за рехабилитација на деца со оштетен слух — Битола“;

6. Стручно-занаетчискиот училиште со практична обука на глуви деца во Скопје под назив „Центар за професионална рехабилитација на младинци со оштетен слух — Скопје“;

7. Заводот за тешко психички заостанати деца и младинци во Демир Капија под назив „Специјален завод — Демир Капија“;

8. Заводот за образование, воспитување и згрижување на деца и младинци — Скопје под назив „Завод за згрижување, воспитување и образование на деца и младинци“;

9. Домот за доенчиња и мали деца — Битола. Установите од претходниот став си ги задржуваат задачите и дејностите определени со актите на нивното основање и статутите до колку со овој закон не е определено поинаку.

Член 95

Установите за социјална заштита и Републичкиот фонд за социјални установи ќе ја усогласат својата работа и организација со одредбите на овој закон најдоцна до 31. XII. 1970 година.

Член 96

Се овластува републичкиот секретар за народно здравје и социјална политика да донесе поблиски прописи за начинот на водењето на евиденцијата и категоризацијата на децата попречени во физичкиот и психичкиот развој, начинот на водењето на евиденцијата и документацијата што треба да ја водат службите за социјална заштита, за формата, содржината и употребата на здравствените книшки за корисниците на социјалната заштита, и поблиски одредби за начинот на остварувањето на инвалидината.

Прописите за начинот на водењето на евиденцијата, републичкиот секретар за народно здравје и социјална политика ги донесува во согласност со републичкиот секретар за образование, наука и култура.

Член 97

Средствата на Републичкиот фонд за социјални установи се пренесуваат на Републичкиот фонд за социјална заштита.

Член 98

Со влегувањето во сила на овој закон престапуваат да важат:

1. Законот за социјални установи („Службен весник на СРМ“, бр. 15/65);

2. Законот за Републичкиот фонд за социјални установи („Службен весник на СРМ“, бр. 14/65 и 38/66).

Член 99

Овој закон влегува во сила на осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1. I. 1971 година, освен член 31 и алинеја 3 од член 89 кои ќе се применуваат од 1. VI. 1970 година.

107.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА КАЗНИТЕ ЛИШУВАЊЕ ОД СЛОБОДА, МЕРКИТЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ВОСПИТНИТЕ МЕРКИ

Се прогласува Законот за извршување на казните лишување од слобода, мерките за безбедност и воспитните мерки,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 22 мај 1970 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 22 мај 1970 година.

Број 03-2508
25 мај 1970 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА КАЗНИТЕ ЛИШУВАЊЕ ОД СЛОБОДА, МЕРКИТЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ВОСПИТНИТЕ МЕРКИ

Глава I

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Казните лишување од слобода, мерките за безбедност и воспитните мерки се извршуваат според одредбите на Законот за извршување на кривичните санкции („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/70) и овој закон.

Казната затвор изречена во прекршочната постапка се извршува според одредбите на Основниот закон за прекршоци и овој закон.

Со овој закон се регулира и начинот на употребата на средствата од наплатените парични казни изречени од судовите во кривичната постапка.

Член 2

Казнено-поправен дом, посебен завод за чување и лекување и воспитно-поправен дом основа Извршниот совет.

Во казнено-поправниот дом има посебно отворено и полуотворено одделение.

Републичкиот секретар за правосудство одлучува за основање на други одделенија при казнено-поправниот дом.

Договор за заедничко користење на постојните казнено-поправни и воспитно-поправни домови со други републики заклучува Извршниот совет.

Член 3

Затвор основа општината.

Две или повеќе општини можат да основаат заеднички затвор.

Член 4

Средства за работа на казнено-поправен дом, посебен завод за чување и лекување и воспитно-поправен дом обезбедува Републиката.

Средства за работа на затвор обезбедува општината.

Член 5

На актите за внатрешната организација и систематизација на работните места во казнено-поправен дом и воспитно-поправен дом согласност дава републичкиот секретар за правосудство.

Член 6

Републичкиот секретаријат за правосудство ја следи и проучува работата на казнено-поправните установи и воспитно-поправниот дом во врска со унапредувањето на нивната организација и работата, кадровските прашања и обезбедување услови за работата на овие установи, како и други работи во врска со извршувањето на кривичните санкции согласно со одредбите на Законот за извршување на кривичните санкции, овој закон и други прописи.

Член 7

За проучување на одделни прашања во врска со извршувањето на кривичните санкции, давање мислење и предлози по прашањата за извршување на казните лишување од слобода, мерките за безбедност и воспитните мерки како и за унапредување на организацијата и работењето на казнено-поправните установи и воспитно-поправните домови, во состав на Републичкиот секретаријат за правосудство постои Совет за прашањата на извршувањето на кривичните санкции.

Претседателот и членовите на Советот ги именувува Извршниот совет од редот на судиите на Врховниот суд на Македонија, замениците на републичкиот јавен обвинител, работниците на Републичкиот секретаријат за внатрешни работи, претставниците на стручните здруженија, како и од редот на социолозите, педагозите и претставниците на општествените организации.

ДЕЛ ПРВИ

ИЗВРШУВАЊЕ НА КАЗНИТЕ ЛИШУВАЊЕ
ОД СЛОБОДА

Глава II

ИЗВРШУВАЊЕ НА КАЗНИТЕ ЛИШУВАЊЕ
ОД СЛОБОДА ИЗРЕЧЕНИ ОД СУДОВИТЕ

Член 8

Во казнено-поправен дом се извршува казната затвор во траење повеќе од два месеци и строг затвор односно кога остатокот од казната по пресметаниот притвор изнесува повеќе од два месеци.

Во затвор се извршува казната затвор во траење до два месеца односно кога по пресметаниот притвор остатокот од казната затвор и строг затвор изнесува до два месеци.

Казните од претходниот став се издржуваат во затворот на подрачјето во кое осудениот има живеалиште.

Во посебно одделение на затворот се извршува и притворот одделно од осудените лица.

Казните лишување од слобода осудените женски лица ги издржуваат во посебно одделение на казнено-поправниот дом. Со распоред на Републичкиот секретаријат за правосудство се утврдува во кои затвори ќе го издржуваат притворот женските лица.

Член 9

Денот на јавувањето на осудените лица во казнено-поправните установи се спределува така што на осудениот да му остане најмалку осум, а најмногу 30 дена од поаѓањето во казнено-поправната установа.

Член 10

Осуденото лице може да биде преместено од еден во друг казнено-поправен дом.

Кога преместувањето е по молба, трошоците ги поднесува осуденото лице.

Решението за преместување го донесува републичкиот секретар за правосудство.

Член 11

Во казнено-поправниот дом се образува центар за испитување на личноста на осудените.

Центарот од претходниот став го основа републичкиот секретар за правосудство.

Член 12

Управителот на казнено-поправниот дом го именува Извршниот совет.

Управителот на затворот го именува општинското собрание, а управителот на заедничкиот затвор го именува општинското собрание на чие подрачје се наоѓа седиштето на затворот во согласност со општинските собранија на чие подрачје се основа заедничкиот затвор.

Управителот на казнено-поправниот дом и затворот се именува за време од четири години, а може да биде повторно именуван.

Член 13

Стражарската служба на казнено-поправната установа опфаќа особено: обезбедување на казнено-поправниот дом, затворот односно просторијата во која осудените лица престојуваат, чување на осудените лица кога се тие на работа, одржување на внатрешниот ред и спроведување на осудените и притворените лица сместени во казнено-поправните установи.

Член 14

За стражар може да биде назначено лице кое, покрај општите услови за засновување на работен однос, ги исполнува и следните услови: да е југословенски државјанин, да ја регулирал воената обврска, да не е постар од 30 години, да завршил средно образование, да не е осудуван и против него да не се води кривична постапка за кривично дело

против народот и државата, против животот и телото, за кривично дело извршено од користољубие или за друго кривично дело извршено од нечесни побуди како и да е психофизички способно.

Член 15

Одлука за престанок на службата во смисла на член 61 став 3 од Основниот закон за пензиското осигурување за лицата што работат на оперативнo-инструкторски и управно-извршни работи и работите на стражата за непосредно обезбедување во казнено-поправните домови, воспитно-поправни домови и затвори, донесува републичкиот секретар за правосудство.

Работите од претходниот став ги утврдува, со општ акт, работната заедница на казнено-поправната установа и воспитно-поправниот дом во согласност со републичкиот секретар за правосудство.

Член 16

Осудените лица се сместуваат во казнено-поправни установи во заеднички простории или во посебни соби.

Просториите во кои се сместуваат осудените лица не смеат да бидат влажни, а на секое осудено лице да се обезбеди најмалку 6 m³ простор.

Член 17

Осудените лица добиваат храна дневно по три obroка, која содржи најмалку 2.500 калории.

Болните осудени лица добиваат храна по одредени видови и количества определени од лекар.

Член 18

Во казнено-поправните установи, осудените лица носат еднообразна облека.

На осудените лица што работат им се обезбедува работна облека.

Член 19

Начинот на одредувањето висината на надоместокот за работата на осудените лица го утврдува управителот на казнено-поправната установа во согласност со републичкиот секретар за правосудство.

Член 20

Во казнено-поправниот дом се организира настава заради стекнување на општо и стручно образование.

Наставата се изведува според општите прописи за општото и стручното образование.

Член 21

Решение за прекинување издржувањето на казната лишување од слобода, за лице кое казната ја издржува во казнено-поправен дом, донесува републичкиот секретар за правосудство.

Решение за прекинување издржувањето на казната лишување од слобода во затворот донесува претседателот на општинскиот суд на чие подрачје се наоѓа затворот.

Член 22

Ако осуденото лице, кое се отпушта од казнено-поправен дом нема облека или обувки, нити средства да ги набави, казнено-поправниот дом ќе му ги обезбеди бесплатно.

Член 23

Куќниот ред на казнено-поправниот дом и затворот содржи особено одредби за однесувањето на осудените лица, за одржување на редот и дисциплината, за времето и начинот на престојот на осудените лица на свеж воздух, за допишувањето на осудените лица, за примање посета и пратки, за одмори и наградни отсуства на осудените лица, како и за тоа до која граница осудените лица можат да ги трошат парите што ги примаат од своите домашни или од други лица.

Кукниот ред го пропишува управителот на домот односно затворот во согласност со републичкиот секретар за правосудство.

Член 24

Комисијата за условен отпуст се состои од седум члена.

По еден член на Комисијата се именува од редот на судиите на Врховниот суд на Македонија и замениците на републичкиот јавен обвинител и од редот на работниците на Републичкиот секретаријат за внатрешни работи.

Другите членови на Комисијата се именуваат од редот на педагозите, социолозите, психолозите и други јавни и општествени работници.

Комисијата за условен отпуст донесува деловник за својата работа.

Член 25

Надзор во поглед на законито и правилно постапување спрема осудените лица во казнено-поправниот дом врши Републичкиот секретаријат за правосудство.

Надзорот од претходниот став во затворите го врши претседателот на општинскиот суд на чие подрачје се наоѓа затворот односно судијата овластен од него.

Глава III

ИЗВРШУВАЊЕ НА КАЗНАТА ЗАТВОР ИЗРЕЧЕНА ЗА ПРЕКРШОК

Член 26

За извршување на казната затвор изречена во прекршочната постапка, надлежен е општинскиот суд на чие подрачје осудениот има живеалиште.

Казната затвор изречена во прекршочната постапка се извршува во затворите.

Во затворите се извршува и казната затвор наместо парична казна која била заменета со затвор.

Член 27

Казната затвор од претходниот член се издржува во затворот од подрачјето во кое казнетиот има живеалиште односно престојувалиште.

Со распоред на републичкиот секретар за правосудство се утврдува во кои затвори ќе ја издржуваат казната затвор, изречена во прекршочната постапка, женските лица.

Член 28

Решение за одлагање на издржувањето казната затвор донесува претседателот на општинскиот суд, надлежен за извршувањето, во рок од три дена по примањето на молбата.

До донесувањето на решението од претходниот став се одложува почетокот на издржувањето на казната.

Член 29

Против решението со кое се одбива молбата за одлагање извршувањето на казната, казнето лице има право на жалба до претседателот на окружниот суд. По жалбата се донесува решение во рок од три дена од денот на примањето на жалбата во повиокиот суд.

Член 30

Решение за прекинување издржувањето на казната затвор донесува претседателот на општинскиот суд, на чие подрачје се наоѓа затворот, во рок од три дена по примањето на молбата.

Глава IV

НАЧИН НА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ОД НАПЛАТЕНИТЕ ПАРИЧНИ КАЗНИ

Член 31

Средствата од наплатените парични казни, изречени од судовите според член 100 од Законот за извршување на кривичните санкции, се користат според програмата што ја донесува Извршниот совет.

Член 32

Средствата од претходниот член се уплатуваат на посебна сметка на Републиката.

ДЕЛ ВТОРИ

ИЗВРШУВАЊЕ НА МЕРКИТЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ УПАТУВАЊЕ ВО ЗАВОД ЗАРАДИ ЧУВАЊЕ И ЛЕКУВАЊЕ И ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЛЕКУВАЊЕ НА АЛКОХОЛИЧАРИ И НАРКОМАНИ

Глава V

УПАТУВАЊЕ ВО ЗАВОД ЗА ЧУВАЊЕ И ЛЕКУВАЊЕ

Член 33

Републичкиот секретаријат за правосудство го следи извршувањето на мерката упатување во заводи за чување и лекување и се грижи за законито и правилно постапување со лицата, а може повремено да бара извештаи од заводите за положбата на лицата упатени во овие заводи.

Член 34

Стручен надзор во посебните заводи за чување и лекување на лицата спрема кои е изречена мерката упатување во овие заводи, врши Републичкиот секретаријат за народно здравје и социјална политика.

Органот од претходниот став го пропишува внатрешното обезбедување на посебните заводи за чување и лекување.

Надворешното обезбедување на посебните заводи за чување и лекување го врши стражата со статус на стража на казнено-поправните установи.

Член 35

Првостепениот суд што ја изрекот мерката упатување во завод за чување и лекување секои три години образува комисија од стручни лица, која дава мислење дали е потребно натамошно задржување на лицата упатени во заводите за чување и лекување.

Член 36

Лицата спрема кои е применета мерката за безбедност упатување во завод за чување и лекување се упатуваат во посебни заводи за чување и лекување или во општи заводи за душевно болни лица.

Заводите за душевно болни лица се должни да ги примаат лицата упатени од судовите.

Трошоците за приманата на мерките за безбедност упатување во завод за чување и лекување и задолжително лекување на алкохоличари и наркомани во заводите од претходните ставови се обезбедуваат во претсметката на Републичкиот секретаријат за народно здравје и социјална политика.

ДЕЛ ТРЕТИ

ИЗВРШУВАЊЕ НА ВОСПИТНИ МЕРКИ

Глава VI

ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ

Член 37

Целта на извршувањето на воспитните мерки е со давање на заштита, помош и надзор над малолетните сторители на кривични дела да се обезбеди нивното воспитување, поправување и правилен развикот, а кога е тоа потребно и да се попречат во вршењето на кривични дела.

Член 38

Постапувањето со малолетниците мора да биде човечно и кај нив треба да се развива чувство на лична одговорност за нивните постапки и да се поттикнуваат и самите доброволно да учествуваат во своето превоспитување.

При извршувањето на воспитните мерки се води грижа за достоинството на малолетникот и за неговото телесно и душевно здравје.

Член 39

Во текот на извршувањето на воспитните мерки на малолетниците им се обезбедуваат определени права, а можат да им се даваат и погодности предвидени со овој закон и прописите донесени врз основа на него.

На малолетниците, спрема кои е изречена мерката упатување во воспитно-поправен дом, можат да им бидат изречени дисциплински мерки предвидени во овој закон.

Член 40

При извршувањето на заводските мерки на малолетниците им се обезбедува основно и стручно школување и стручно оспособување. Во воспитно-поправниот дом се организираат разни форми на културно-просветна работа и на физичка култура, со цел да се подигне општото образование и да се обезбеди превоспитувањето на малолетниците.

Член 41

Органите и установите надлежни за извршување на воспитните мерки се должни да соработуваат меѓусебно и со други органи, установи и стручни здруженија кои ги проучуваат проблемите за сузбивање на криминалитетот.

Член 42

Извршувањето на воспитните мерки е итно.

Извршувањето на воспитните мерки може да се одложи само во случаите и под условите предвидени во овој закон.

Член 43

Судот што ја донел одлуката во прв степен е должен, ако самиот не е надлежен за извршување, извршната одлука за примена на воспитната мерка да му ја достави на судот, односно на друг орган надлежен за извршување, најдоцна во рок од три дена од денот кога одлуката станала извршна односно од денот кога судот ја примил таа одлука од повисокиот суд.

Со одлуката судот е должен да достави податоци за личноста на малолетникот, што ги прибрал во текот на подготвителната постапка (социјална, педагошка и психијатриска анамнеза, податоци за здравствена состојба, податоците од прегледот на вештаците — член 432 од Законикот за кривичната постапка), како и исправи за завршено училиште.

Член 44

Лицата што се должни да го издржуваат малолетникот поднесуваат дел од трошоците за извршувањето на воспитните мерки.

Дел од трошоците од претходниот став и начинот на плаќањето на тие трошоци го утврдува судот во одлуката за примена на воспитната мерка, според имотната состојба на лицето.

Судот може да го ослободи лицето што е должно да поднесува дел од трошоците, ако со нивното плаќање би било доведено во прашање издржувањето на тоа лице или на лицата што е должно да ги издржува. Ако овие околности се утврдат подоцна или ако дојде до измена на имотната положба на лицето, судот што ја донел одлуката во прв степен може со посебно решение да ја измени одлуката за висината на учеството или да ја укине должноста на лицето за учество во трошоците.

Против решението од претходниот став можат да изјават жалба сите лица што имаат право на жалба против пресуда (член 330 од Законикот за кривичната постапка) во рок од осум дена по примањето на решението.

Трошоците се уплатуваат според одлуката на судот во корист на буџетот на Републиката односно општината.

Член 45

Надзор над извршувањето на воспитните мерки врши Републичкиот секретаријат за правосудство.

Надзор во поглед на законито и правилно постапување спрема малолетниците за време на извршувањето на воспитните мерки, освен мерката упатување во воспитно-поправен дом, врши општинскиот суд на чие подрачје малолетникот ја издржува воспитната мерка.

Непосредно следење на извршувањето на воспитните мерки (освен мерката упатување во воспитно-поправен дом и другите заводски мерки) врши органот за старателство на чие подрачје се извршуваат воспитните мерки.

Член 46

Органот надлежен за работите на старателство на собрание на општината може да овласти и други социјални работници врз доброволна основа да учествуваат во извршувањето на воспитните мерки.

Социјалниот работник, во согласност со родителите и со малолетникот, по извршувањето на воспитните мерки може и понатаму да одржува врски со малолетникот на кој му е потребна помош.

Глава VII

ОДЛАГАЊЕ ИЗВРШУВАЊЕТО НА ЗАВОДСКИТЕ МЕРКИ

Член 47

Извршувањето на заводските мерки може да се одложи по молба од малолетникот или неговиот родител или старател:

- 1) ако се разболел од потешка акутна болест;
- 2) ако се случила смрт или тешка болест во потесното семејство на малолетникот;
- 3) ако одлагањето му е потребно на малолетникот заради завршување на училиште или за полагање на испит за кој се подготвува;
- 4) ако е малолетно женското лице, кое дои дете помладо од една година или кое е бремено, а до породувањето не преостануваат повеќе од три месеци.

Извршувањето на заводските мерки во случајот од точка 1, став први, на овој член може да се одложи додека трае болеста, во случајот од точка 2 најдолго за три месеци, во случајот од точка 3 најдолго за шест месеци, а во случајот од точка 4 до наполнувањето на една година од животот на детето.

Член 48

Молбата за одлагање извршувањето на заводската мерка се поднесува во рок од три дена од денот на приемот на поканата со која се повикува за извршување на оваа мерка. Ако причината за одлагање од член 47 став 1 и 2 пастанува по тој рок, молбата може да се поднесе до денот кога малолетникот треба да се јави заради извршување на заводската мерка.

Молбата од став 1 на овој член се поднесува до органот надлежен за извршување на заводската мерка.

Во молбата мора да се наведат и докази за фактите што го оправдуваат одлагањето.

Органот од став 2 на овој член е должен во рок од три дена по примањето на молбата да донесе решение. Пред донесувањето на решението, органот може да ги изврши потребните проверувања, заради утврдување на фактите наведени во молбата.

До донесувањето на решението по молбата, се одлага почетокот на извршувањето на заводската мерка.

Член 49

Против решението со кое се одбива молбата за одлагање извршувањето на заводската мерка малолетникот и родителот односно старателот имаат право на жалба до советот за малолетници на општинскиот суд на чие подрачје се наоѓа органот од став 2 на претходниот член. Жалбата не го одлага извршувањето на воспитната мерка, освен ако органот за извршување не одреди поинаку. Советот за малолетници на општинскиот суд е должен да донесе решение по повод на жалбата во рок од три дена по примањето на жалбата.

Глава VIII**УПАТУВАЊЕ ВО ДИСЦИПЛИНСКИ ЦЕНТАР****Член 50**

Мерката упатување во дисциплински центар за малолетници ја извршува органот за старателство, надлежен според живеалиштето односно престојувалиштето на малолетникот спрема кој е применета оваа мерка.

Член 51

Во дисциплинскиот центар малолетниците го поминуваат времето претежно во работа и учење под постојан надзор на воспитувачи.

На малолетниците упатени во дисциплински центар за малолетници на непрекинат престој на определен број денови, во центарот ќе им се обезбеди редовна исхрана и сместување.

Член 52

Дисциплинските центри за малолетници можат да се основаат како самостојни установи или можат да се врзат за постојните прифатилишта, интернати или други слични установи.

Дисциплинските центри не можат да се врзат за казнено-поправните установи ниту за воспитно-поправните домови.

Каде што не постојат услови за основање на дисциплински центри во смисла на став 1 од овој член, мерката упатување во дисциплински центар може да се извршува во училишните простории во времето кога тие се слободни.

Член 53

Дисциплинските центри за малолетници ги основаат општините.

Дисциплински центри можат да основат и општествените организации што се занимаваат со прапањата за воспитување на децата и младината во согласност со Републичкиот секретаријат за народно здравје и социјална политика.

Член 54

По примањето на одлуката за упатување на малолетникот во дисциплински центар за малолетници, а најдоцна во рок од 10 дена органот за старателство е должен, во договор со дисциплинскиот центар за малолетници да го повика малолетникот во определен ден и час со родителите да се јави во центарот заради извршување на воспитната мерка.

Дисциплинскиот центар за малолетници е должен да го извести органот за старателство во случај малолетникот да не се јави во определениот ден во центарот заради извршување на мерката.

Член 55

Ако малолетникот не го почитува редот и дисциплината, управата на дисциплинскиот центар за малолетници, во согласност со органот за старателство може да му предложи на судот по извршувањето на оваа мерка да определи малолетникот да се стави под засилен надзор на органот за старателство.

Член 56

Дисциплинскиот центар за малолетници му доставува извештај на судот и органот за старателство за оцена на успехот на извршената мерка. Центарот го доставува извештајот веднаш по престанокот на извршувањето на мерката.

Глава IX**ЗАСИЛЕН НАДЗОР ОД СТРАНА НА РОДИТЕЛИТЕ ИЛИ СТАРАТЕЛОТ****Член 57**

Кога судот изрекот мерка засилен надзор од страна на родителите или старателот, одлуката за извршување се доставува до органот за старателство на подрачјето на кое родителот односно старателот има живеалиште односно престојувалиште, без оглед на тоа дали по таа одлука е определен органот за старателство да го проверува нејзиното извршување.

Член 58

Органот за старателство, надлежен според живеалиштето односно престојувалиштето на родителите односно старателот, на кого судот му доверил да го проверува извршувањето на мерката, по добивањето на одлуката ги повикува родителите односно старателот на кои им ја соопштува одлуката.

Член 59

Органот за старателство соработува со родителите односно старателот и малолетникот, повремено ги посегува и по потреба ги повикува кај себе. Тој на родителите им помага со совети, на малолетникот му помага редовно да се школува, а по потреба и да се запосли, презема и други мерки за кои смета дека се потребни.

Член 60

Работникот на органот за старателство што врши проверување на примената на мерката на засилен надзор од страна на родителите односно старателот е должен за успехот на примената на оваа мерка повремено да го известува судијата за малолетници во роковите што тој ќе ги определи.

Работникот на органот за старателство на судијата за малолетници може да му поднесе и предлог за запирање на натамошното проверување или мерката на засилен надзор од страна на родителите или старателот да се замени со друга попогодна воспитна мерка.

Член 61

Во вршењето на засилен надзор родителите односно старателот се должни да му посветат постојана и полна грижа на воспитувањето на малолетникот и да преземаат мерки кои ќе го спречат штетното влијание врз него.

Родителите односно старателот се должни да ги извршуваат наложите и упатствата на судот што им се дадени при изрекувањето или во текот на извршувањето на оваа мерка. Тие, исто така, се должни да овозможат проверување на извршувањето на оваа мерка од страна на органот за старателство ако судот определил такво проверување.

Член 62

Судот и органот за старателство се должни да им дадат совет и помош на родителите ако тие тоа го побараат.

Член 63

Судирањата што ќе настанат меѓу родителите односно старателот и работникот на органот за старателство ги решава судијата за малолетници.

Судијата за малолетници може, ако најде за потребно, од органот за старателство да побара да се определи друг работник кој ќе врши проверување на мерките на засилен надзор од страна на родителите или старателот.

Глава X

ЗАСИЛЕН НАДЗОР ВО ДРУГО СЕМЕЈСТВО

Член 64

Мерката засилен надзор во друго семејство се извршува во семејството на кое судот му го доверил засилениот надзор над малолетникот.

Член 65

Кога судот ќе ја примени мерката на засилен надзор во друго семејство спрема малолетник, органот за старателство, надлежен според живеалиштето, ќе му го предаде малолетникот на семејството то што е определено со судската одлука.

Член 66

Органот за старателство склучува писмен договор со семејството на кое му е доверен засилен надзор над малолетникот.

Со договорот од претходниот став се утврдуваат обврските што ги презема семејството во однос на малолетникот, условите и рокот за откажување на договорот, висината и начинот на плаќањето на трошоците за сместување, до колку семејството бара надоместок.

Во договорот ќе се предвиди и можност малолетникот да се одземе веднаш, до колку се утврди дека семејството не ги исполнува своите должности или го злоставува малолетникот.

Член 67

Одредбите од член 60 и 63 на овој закон ќе се применуваат и во случај на примена на мерката за засилен надзор во друго семејство.

Глава XI

ЗАСИЛЕН НАДЗОР НА ОРГАНОТ ЗА СТАРАТЕЛСТВОТО

Член 68

За извршување на мерката засилен надзор од органот за старателство органот за старателство ќе определи социјален работник кој за тоа ги има потребните услови, а извршувањето на оваа мерка може да им го довери и на наставници, воспитувачи и други лица што имаат искуство во воспитувањето на малолетници.

Органот за старателство е должен веднаш, по примањето на извршната судска одлука, со која е изречена воспитната мерка засилен надзор од страна на органот на старателство, да определи лице што ќе ја извршува оваа мерка и за тоа да ги извести родителите односно старателот на малолетникот и надлежниот судија за малолетници.

Член 69

Определеното лице од страна на органот за старателство се грижи за школувањето на малолетникот, односно неговото запослување, одвојувањето од средината што на него штетно влијае за потребното лекување и средување на приликите во кои живее, држејќи се притоа за упатството од судијата за малолетници.

При вршењето на своите задачи работникот на органот за старателство може да им се обрне за соработка и помош на државните органи, установите, стопанските и општествените организации.

Член 70

Одредбите од член 60 и 63 на овој закон ќе се применуваат и во случај на примена на мерката за засилен надзор од страна на органот за старателство.

Глава XII

УПАТУВАЊЕ ВО ВОСПИТНА УСТАНОВА

Член 71

Кога спрема малолетникот е применета мерката упатување во воспитна установа, органот за старателство, надлежен според живеалиштето, ќе го смести малолетникот во соодветната воспитна установа и без одлагање ќе го извести судот во која установа го сместил малолетникот.

Во воспитната установа малолетникот се става во истите услови со другите малолетници што се наоѓаат во таа установа, со тоа што нему во поглед на воспитувањето и надзорот ќе му се посвети посебно внимание.

Член 72

Установата од претходниот член е должна да го прими малолетникот. Финансиските услови под кои се прима малолетникот се исти како и за другите малолетници сместени во таа установа.

Член 73

По примањето на извршната одлука органот за старателство го повикува малолетникот и му го соопштува денот на јавувањето во установата. Денот на јавувањето во воспитната установа се определува така што на малолетникот да му останат најмалку 15 дена до поаѓањето.

Ако уредно повиканиот малолетник не се јави сам во воспитната установа, органот за старателство ќе преземе мерки за неговото доведување.

Почетокот на издржувањето на мерката упатување во воспитна установа во случајот од став 1 на овој член се смета од денот кога малолетникот сам ќе се јави за извршување на воспитната мерка, а во случајот од став 2 на овој член кога ќе биде доведен во установата.

Трошоците за извршувањето на воспитната мерка упатување во воспитна установа плаќаат на товар на буџетот на општината на чие подрачје малолетникот имал живеалиште односно престојувалиште при изрекувањето на воспитната мерка упатување во воспитна установа.

Член 74

Органот на старателството, во соработка со родителите односно старателот, при упатување на малолетникот во воспитната установа, му обезбедува бесплатна возна карта за одење во воспитната установа ако треба да користи меѓуградски превозни средства, а по потреба облека, односно друга опрема што е пропишана за малолетниците во воспитната установа.

Член 75

Органот за старателство е должен да го запознае управителот на установата со одлуката на судот за изречената воспитна мерка како и со другите податоци за личноста на малолетникот (семејните, социјалните и другите прилики).

Член 76

За време на престојот во воспитната установа малолетникот ги има истите права како и другите малолетници што се наоѓаат во таа установа.

Во поглед на воспитувањето и надзорот управата на установата и воспитувачите се должни да ги преземат потребните мерки и на малолетникот да му посветат посебно внимание со цел за поуспешно спроведување на воспитната мерка.

Член 77

За време на училишниот распуст и празниците кога воспитната установа не работи, малолетникот може да се испрати кај родителите или кај блиски роднини.

Ако малолетникот нема родители или блиски роднини, органот за старателство, во договор со воспитната установа, определува за тоа време привремено сместување на малолетникот.

Времето поминато надвор од установата во текот на училишниот распуст и празниците се смета за време поминато во установата.

Член 78

Управителот на воспитната установа е должен секои шест месеци односно кога тоа судот ќе го побара да го известува судот за успехот на примената на оваа мерка.

Ако малолетникот самоволно ја напушти установата или не може да се приспособи кон работата и внатрешниот ред на установата, управителот за тоа ќе го известува судот. Судот може, врз основа на ова известување и потребните проверувања, да одлучи за замена на оваа мерка со некоја друга воспитна мерка.

Глава XIII**УПАТУВАЊЕ ВО ВОСПИТНО-ПОПРАВЕН ДОМ****Член 79**

Мерката упатување во воспитно-поправен дом се извршува во домовите што се основани само за таа цел.

За одделни категории малолетници можат да се основаат и посебни воспитно-поправни домови.

Малолетниците спрема полот се сместуваат во посебни домови, а можат да бидат сместени и во еден дом, но одделени едни од други.

Член 80

Во воспитно-поправниот дом малолетниците се распоредуваат во групи, со оглед на возраста, душевната развиеност, карактерните особини и другите лични својства што овозможуваат да се применат истоветни воспитни и поправни методи.

Член 81

Со работата на воспитно-поправниот дом раководи управителот кого го именува Извршниот совет.

Управителот на воспитно-поправниот дом се именува за време од 4 години, а може да биде и повторно именуван.

Во воспитно-поправниот дом постои колегиум како советодавен орган на управителот, составен од раководните работници и определен број други работници од редот на стручниот персонал.

Член 82

За воспитувач во воспитно-поправен дом може да биде примено лице со виша или висока стручна спрема.

Член 83

Обезбедувањето на воспитно-поправниот дом го врши стражата на воспитно-поправниот дом.

Стражата на воспитно-поправниот дом е вооружена и еднообразно униформирана. Припадниците на стражата имаат право на бесплатна униформа, опрема за вршење на службата и вооружување.

Звањата на припадниците на стражата се: стражар, постар стражар, надзорник на стража и заповедник на стража.

Прописите за униформата и ознаките на припадниците на стражата на казнено-поправната установа во казнено-поправните домови ќе се применуваат и на стражата на казнено-поправните установи во воспитно-поправниот дом.

На припадникот на стражата кој го остварил правото на пензија му припаѓа отплатнина во височина на личниот доход остварен за последните три месеци.

Член 84

Лицата запослени во воспитно-поправен дом ги остваруваат правата на самоуправањето врз основа на прописите што важат за работните луѓе во органите на управата.

Член 85

Воспитно-поправниот дом се организира на начин кој овозможува во најголема мера општо стручно и морално воспитување на малолетниците.

Заради општо и стручно образование, во воспитно-поправниот дом се организираат училишта за општо и стручно образование, работилници и економии за практична обука. Работилниците и економиите за практична обука работат според прописите за работењето на стопанските единици на казнено-поправните установи.

Ако наставата не е организирана во домот, малолетникот може да се упати, заради посетување на училиштето, надвор од домот, ако со своето држање и поведение дава гаранција дека нема да врши кривични дела и дека ќе се придржува за правилата на училиштето што го посетува.

Доколку во домот не е можно да се основе училиште од став 1 на овој член, во таквиот случај ќе се основе посебно одделение на посебното училиште во местото каде што се наоѓа домот, со тоа што во него наставата ќе ја изведуваат учители и наставници од месното училиште.

Училиштето во местото е должно да го организира посебното одделение од став 3 на овој член. За оваа работа на училиштето му припаѓа надоместок утврден со договорот меѓу училиштето и воспитно-поправниот дом.

Член 86

Во рамките на службата за превоспитување се организира центар за испитување личноста на малолетникот.

Центарот од претходниот став, покрај должноста по примањето на малолетникот да ја испитува неговата личност според научните методи, во текот на целиот негов престој во воспитно-поправниот дом презема мерки да се координира работата на училиштето за општо и стручно образование, работилниците и економијата во која се изведува практична обука и предлага соодветни мерки со цел за поуспешно одвивање на процесот на превоспитувањето.

Врз основа на резултатот од испитувањето личноста на малолетниците се врши класификација и се утврдува организациона програма за постапување со нив.

Член 87

Во воспитно-поправниот дом се обезбедува потребната здравствена служба.

Во случај на потешко заболување, лицето сместено во дом се упатува во општа здравствена установа. Времето поминато на лекување во здравствената установа се смета како време поминато во домот.

Во воспитно-поправниот дом се обезбедува културно-просветна работа и занимање со физичка култура и спорт.

Малолетниците имаат право на бесплатна здравствена заштита.

Член 88

За извршување на воспитната мерка упатување во воспитно-поправен дом стварно надлежен е општинскиот суд на чие подрачје малолетникот има живеалиште односно престојувалиште.

Општинскиот суд го повикува малолетникот да се јави во определен ден во воспитно-поправниот дом. Денот на јавувањето во воспитно-поправниот дом се определува така што на малолетникот да му останат најмалку осум дена, но не повеќе од 15 дена, до поаѓањето.

Ако уредно повиканиот малолетник не се јави сам во воспитно-поправната установа, тој се спроведува присилно преку надлежниот општински орган за внатрешни работи.

За малолетникот што се крие или се наоѓа во бегство надлежниот општински суд донесува наредба за издавање потерница, што му ја доставува на надлежниот орган за внатрешни работи за извршување. Кога малолетникот ќе биде фатен, се спроведува во определениот воспитно-поправен дом.

Почетокот на извршувањето на воспитната мерка во случајот од став 1 на овој член се смета од денот кога малолетникот сам ќе се јави за извршување на воспитната мерка, а во случајот од став 2 и 3 од овој член кога ќе биде доведен во установата.

Член 89

Малолетникот има право на бесплатна возна карта за одење во воспитно-поправен дом ако треба да користи меѓуградски превозни средства.

Малолетникот кој е во притвор го упатува на извршување на воспитната мерка во воспитно-поправен дом општинскиот суд на чие подрачје е затворот во кој е сместен малолетникот. Трошоците за спроведувањето ги поднесува воспитно-поправниот дом во кој се упатува малолетникот.

Член 90

При стапувањето во воспитно-поправниот дом се утврдува идентитетот на малолетникот.

Во почетокот на извршувањето на воспитната мерка малолетникот се запознава со куќниот ред, со правата и должностите што ги има во текот на извршувањето на воспитната мерка, со начинот на кој може да ги остварува своите права и со дисциплинските казни што можат да му се изречат.

Текстот на Законот за извршување на кривичните санкции, на овој закон и куќниот ред на воспитно-поправниот дом треба да им бидат достапни на малолетниците во текот на извршувањето на воспитната мерка.

Член 91

Во воспитно-поправниот дом на малолетникот, кој започнал средно или друго училиште, може да му се овозможи продолжување на школувањето.

Член 92

Во воспитно-поправниот дом се обезбедува учество на малолетниците во организирањето и спроведувањето на одделни дејности и работи од заеднички интерес како што се културно-просветна работа, производна дејност, одржување на ред и чистота и слично.

Активностите од претходниот став ќе се организираат во воспитно-поправниот дом и надвор од него преку младински и други општествени организации.

Член 93

На малолетниците, во согласност со потребите на нивното превоспитување, им се определува видот на работата според нивните телесни и душевни способности, според можностите што постојат во воспитно-поправниот дом и според потребите на дисциплината. Во овие граници ќе се води сметка за желбата на малолетниците да вршат работа од определен вид.

При изборот на струката што ќе ја изучуваат малолетниците за кои се организира настава за стручно образование, ќе се води сметка за нивните способности и склоности, за можностите на установата и за другите потребни склоности што се важни за остварувањето целта на извршувањето на воспитната мерка.

Член 94

Малолетниците што го завршиле школувањето или се стручно оспособени должни се да работат со полно работно време предвидено според општите прописи.

Малолетниците што посетуваат училиште за ученици во стопанството се должни да работат според прописите и програмата на наставата предвидена од училиштето што го посетуваат.

Член 95

На малолетниците во воспитно-поправниот дом им се обезбедува исхрана дневно по три obroka, која содржи најмалку 3.000 калории.

Болните малолетни лица добиваат храна од определен вид и количество определено од лекар.

На малолетниците им се обезбедуваат облека, обувки и долна облека.

Член 96

Општите прописи за хигиенско-техничките и заштитните мерки при работата се применуваат и на работата на малолетниците.

Малолетниците имаат право на инвалидско осигурување според важечките прописи за инвалидското осигурување во случај на несреќа на работа или професионална болест.

Прописите за спроведување на инвалидското осигурување за осудените лица, за височината и начинот на плаќањето на придонесот како и за постапката за остварување на правата од инвалидското осигурување сходно се применуваат и спрема малолетниците.

Член 97

На малолетниците во воспитно-поправниот дом им припаѓа право на надоместок за извршената работа.

Висината на надоместокот изнесува од $\frac{1}{5}$ до $\frac{1}{4}$ од надоместокот што се плаќа за истовидна работа и еднаков ефект на работниците односно учениците во стопанството надвор од воспитно-поправниот дом.

За висината на надоместокот и за начинот на располагањето со него одлучува управителот на домот.

Член 98

На малолетниците кои без своја вина не работат, а немаат сопствени средства, ќе им се обезбеди подмирување на најнужните потреби со давање на потребните предмети.

Член 99

Малолетниците што ќе се здобијат со квалификација во воспитно-поправниот дом добиваат свидетелство. Од свидетелството не смее да се гледа дека квалификацијата е добиена во воспитно-поправен дом.

Кога според општите прописи и самото време поминато на работа во определен вид работа се признава за здобивање со квалификација, ќе се признае за таа квалификација и времето поминато на ист вид работа во казнено-поправен дом, со тоа што ова време не се смета во работен стаж и не може да биде основ за здобивање со други права.

Член 100

Малолетникот има право на најмалку 8 часа непрекинати одмор во времето од 24 часа, како и 1 ден одмор во текот на неделата.

Работното време за практична обука на малолетниците не може да изнесува повеќе од 6 часа.

Член 101

Малолетниците имаат право без ограничување да примаат посети на членовите на потесното семејство, а со одобрение на управата на воспитно-поправниот дом и органот што врши надзор, можат да ги посетуваат и други лица.

Член 102

Малолетниците можат без ограничување да се допишуваат со родителите и блиските роднини.

Управата на воспитно-поправниот дом може да одобри допишување и со други лица ако тоа не влијае штетно врз малолетниците.

Член 103

Малолетниците имаат право да примаат писма од органите и установите и да им упатуваат поднесоци со цел за заштита на своите права и со законот заштитените интереси.

Писмата упатени до малолетникот се доставуваат преку воспитно-поправниот дом, а преку овој дом и малолетникот ги испраќа писмените поднесоци.

Управата на воспитно-поправниот дом е должна со правни совети да им дава помош на малолетниците во поглед на преземањето на потребните дејствија заради заштита на нивните права.

Член 104

Малолетникот има право веднаш писмено да го извести потесното семејство или лицето што ги заштитува неговите интереси за своето нагло и сериозно заболување, како и за преместувањето во друг воспитно-поправен дом.

Член 105

Малолетникот има право, по негово барање, еднаш месечно да го посети полномошникот што го застапува во неговите работи. Управителот на воспитно-поправниот дом ќе му дозволи на малолетникот, по негово барање, полномошникот да го посети повеќе пати во еден месец, ако се во прашање работи сврзани за рок или други неодложни работи.

Член 106

Малолетниците имаат право да примаат пратки со долна облека, со предмети за лична употреба и со печат чија содржина не е воспитно-штетна.

Малолетниците можат да примаат и пари, но можат да ги трошат само во рамките што ќе бидат определени со кукниот ред.

Член 107

Управителот на лицата сместени во воспитно-поправниот дом може да им одобри отсуство до еден месец заради посета на родителите или на други блиски роднини.

Отсуството се дава, по правило, за време на училишниот распуст и за време на празници.

За лицата сместени во воспитно-поправен дом може да се организира заедничко летување надвор од домот.

Времето поминато на отсуство или на заедничко летување се смета во времето на престој во домот.

Член 108

Малолетникот има право на поплака до управителот на воспитно-поправниот дом поради повреда на неговите права или поради други неправилности што се сторени спрема него во воспитно-поправниот дом.

Секоја поплака управителот е должен внимателно да ја испита и по неа да донесе решение.

Ако малолетникот не добие одговор на поднесената поплака или не е задоволен со донесената одлука, има право да поднесе писмена претставка, преку управата на воспитно-поправниот дом, до Републичкиот секретаријат за правосудство.

Малолетникот има право да му се пожали, поради повреда на своите права и заради неправил-

ности во воспитно-поправниот дом и на работникот што врши надзор во воспитно-поправниот дом, и тоа без присуство на работник на таа установа.

Член 109

Во случај на смрт на малолетникот управата на воспитно-поправниот дом итно ќе го извести семејството и ќе му го предаде трупот заради закоп.

Трошоците за закопот во местото каде што се наоѓа воспитно-поправниот дом ги поднесува домот.

Член 110

Организацијата на работата и начинот на животот во воспитно-поправниот дом се определува со кукниот ред.

Кукниот ред го донесува управителот на воспитно-поправниот дом, во согласност со републичкиот секретар за правосудство.

Малолетниците се должни да се придржуваат за прописите за кукниот ред, за правилата на работната дисциплина и за наредбите на службените лица.

За одржување на редот и дисциплината можат да се употребат само оние мерки на ограничување што се нужни за одржување на безбедноста и за добро функционирање на заедничкиот живот во воспитно-поправниот дом.

Средства на принуда припадникот на стражата може да употребува само кога е тоа неопходно за да се спречи бегство, физичко напаѓање на персоналот, нанесување повреда на друг, самоповредување или предизвикување материјална штета од страна на малолетниците. Физичка сила може да се употреби и кога е нужно да се спречи отпорот на малолетниците спрема законитата наредба од службеното лице.

Член 111

При вршењето на службените работи припадниците на стражата смеат да употребат огнено оружје само ако поинаку не можат:

- 1) да го заштитат животот на луѓето;
- 2) да одбијат непосреден напад со кој се загрозува нивниот живот;
- 3) да одбијат напад на објектот што го обезбедуваат.

Во случаите од став 1 на овој член припадниците на стражата можат да употребат огнено оружје само ако со употреба на физичка сила, гумена палка или други средства на принуда, предвидени со прописите за вршење на службата на стражата, не можат да обезбедат извршување на службената работа.

Припадниците на стражата кои службата ја вршат под раководство на старешина, смеат да употребат огнено оружје само по негова наредба. Наредба за употреба на огнено оружје старешината може да издава само во случаите предвидени во став 1 и 2 на овој член.

Овластувањето од овој член го има и управителот на воспитно-поправниот дом.

За секоја употреба на огнено оружје спрема малолетникот веднаш ќе се извести Републичкиот секретаријат за правосудство.

Член 112

Ако средствата на принуда се употребени во границите на овластувањето од член 110, а огнено оружје — во границите на овластувањето од член 111 на овој закон, исклучена е одговорноста на службеното лице кое употребило такво средство.

Ако против припадник на стражата се води кривична постапка поради употреба на средства на принуда или огнено оружје при вршењето на службената работа, воспитно-поправниот дом ќе му обезбеди стручна правна помош во врска со водењето на постапката.

Поблиските прописи донесени од Сојузниот совет за правосудство за употреба на огнено оружје и други средства на принуда согласно се применуваат и кога употребата на огнено оружје и дру-

гите средства на принуда се употребуваат спрема малолетниците сместени во воспитно-поправниот дом.

Член 113

За повреда на редот и дисциплината спрема лицата сместени во воспитно-поправниот дом можат да им се изречат дисциплински казни: опомена, укор, забрана да се располага со определен паричен износ, забрана да се излегува до еден месец и притвор во посебна просторија најмногу до 7 дена.

На малолетниците можат едновременно да им се изречат и повеќе видови на казни (забрана да се располага со определен паричен износ и забрана на излегување до месец дена, како и забрана да се располага со определен паричен износ и притвор во посебни простории) од став 1 на овој член.

При изрекувањето на дисциплинските мерки забрана да се излегува до еден месец и притвор во посебна просторија најдолго до 7 дена, управителот на воспитно-поправниот дом може условно да го одложи извршувањето на изречената дисциплинска казна за време до 3 месеци, со тоа што изречената казна нема да се изврши ако казнетиот во овој рок не биде повторно дисциплински казнет. Управителот на воспитно-поправниот дом ќе определи условно одлагање на извршувањето на дисциплинската казна ако најде дека може да се очекува оти кај казнетиот и без извршување на казната ќе се постигне целта на казнувањето.

Условното одлагање на извршувањето на дисциплинската казна ќе се отповика ако условно казнетиот малолетник во рокот за кој е одложено извршувањето биде повторно дисциплински казнет. Во случај на отповикување, управителот на воспитно-поправниот дом изрекува една казна во границите определени во став 1 и 2 на овој член и за поранешната и за повата дисциплинска вина, земајќи ја порано изречената казна како веќе утврдена.

Член 114

Дисциплинската казна притвор во посебни простории не може да се применува ако со нејзиното извршување се загрозува здравјето на малолетникот.

Дисциплинската казна притвор во посебна просторија се состои во непрекинат престој на малолетникот во таа просторија за времето колку што изнесува изречената казна со дневно шетање од два часа на свеж воздух.

Член 115

Дисциплинските казни ги изрекува управителот на домот, а само во негово отсуство работникот што го заменува.

Пред изрекувањето на дисциплинската казна малолетникот ќе се сослуша и неговата одбрана, по потреба, ќе се провери.

При изрекувањето на дисциплинската казна ќе се земе предвид дали малолетникот порано бил опоменуван или дисциплински казнуван.

Член 116

Ако малолетникот избега од воспитно-поправниот дом управителот на домот донесува наредба за издавање на потерница.

Наредбата што ќе ја донесе управителот се испраќа до органот за внатрешни работи за извршување.

Времето поминато во бегство не се смета како време на престој во домот.

Член 117

Малолетникот се отпушта од воспитно-поправниот дом оној ден кога ќе му истече воспитната мерка.

Ако последниот ден на издржувањето на воспитната мерка паѓа во недела или на државен празник, малолетникот се отпушта во последниот работен ден што му претходи на тој ден.

Малолетникот, пред неговото отпуштање од воспитно-поправниот дом, ќе го прегледа лекар.

Малолетникот кој се отпушта од воспитно-поправниот дом има право на бесплатна возна карта до своето поранешно живеалиште или до местото што ќе го избере за ново живеалиште, а ако е странец — до граничниот премин. Трошоците на возната карта ги поднесува казнено-поправниот дом од кој малолетникот е отпуштен.

Член 118

Ако малолетникот за времето кога се отпушта од извршување на воспитната мерка е тешко болен и поради тоа неспособен за патување, воспитно-поправниот дом ќе го смести во најблиската установа на општината здравствена служба заради лекување. Ако малолетникот нема средства да ги плати трошоците за лекувањето, овие трошоци за првиот месец ги поднесува воспитно-поправниот дом, а потоа општината во која малолетникот имал живеалиште во времето кога започнал да ја извршува воспитната мерка.

Член 119

Ако малолетникот по отпуштањето од воспитно-поправниот дом не сака да се врати во поранешното живеалиште и за тоа има оправдани причини, воспитно-поправниот дом ќе го советува при изборот на новото живеалиште, и ако тој постапи по неговиот совет, ќе го упати до одборот за помош на отпуштени малолетници во избраното место, кој е должен да му укаже потребна помош.

Член 120

Управата на воспитно-поправниот дом е должна за денот на пуштањето на малолетникот да го извести органот за старателство на општината во која малолетникот ќе има живеалиште односно престојувалиште и одборот за помош на отпуштени малолетници, како и за видот на помошта што му е потребна.

Помош на малолетниците што се отпуштаат должни се да им даваат посебните одбори што постојат при секој совет на општинското собрание, надлежен за работите на социјалните грижи.

Одборот од претходниот став се состои од претседател и потребен број членови. За членови на одборот ќе се земат особено претставници на судот и на органите на управата во чија надлежност влегуваат работите на социјалната и здравствената заштита, на просветата, на службата за запослување на работници и внатрешните работи, како и претставници на општествените организации кои, според своите задачи и работи, можат успешно да учествуваат во укажувањето на овој вид помош.

Член 121

На малолетниците што се отпуштаат од воспитно-поправниот дом ќе им се укаже, во границите на можностите, помош што им е потребна за рети што полесно вклучување во редовниот живот на слобода.

Оваа помош може да се состои особено во привремено сместување и обезбедување на исхраната, во обезбедување на нужното лекување, во изборот на новата средина во која ќе живее малолетникот, во средувањето на семејните прилики, во пронајдувањето на погодно запослување, во организирање довршувањето на започнатото стручно оспособување и во давање на парични износи за памирување на најнужните потреби.

Општините можат да основаат, во поголемите места, прифатилиште за сместување на малолетниците отпуштени од издржување на воспитната мерка што не можеле да се сместат и запослат по излегувањето на слобода.

Член 122

Во поглед условите за назначување на стражар, сместување на малолетниците во воспитно-поправниот дом содржината на куќиот ред во воспитно-поправниот дом ќе се применуваат одредбите од член 14, 16 и 23 на овој закон.

Глава XIV

УПАТУВАЊЕ ВО УСТАНОВА ЗА ДЕФЕКТНИ МАЛОЛЕТНИЦИ

Член 123

Мерката упатување во установа за дефектни малолетници се извршува во специјализирани социјални установи, кои на децата и младината, нарушени во физичкиот и психичкиот развој, им го даваат потребното воспитување како и стекнување на основно и стручно образование.

Член 124

Малолетникот спрема кој е применета мерката упатување во установа за дефектни малолетници ќе го смести органот за старателство, надлежен според местото на престојувалиштето на малолетникот, во установата што е означена во судската одлука. Установата определена за извршување на мерката упатување во установа за дефектни малолетници е должна да го прими малолетникот спрема кого таа е изречена.

Во таквата установа малолетникот се подложува на постапката и условите што важат за другите лица сместени во таа установа, со тоа што посебно внимание ќе му се посвети на надзорот над него.

Член 125

Управата на установата во која малолетникот е сместен е должна најмалку секоја година, а по барање од судот во секое време, да го известува судот за успехот на примената на оваа воспитна мерка.

Кога малолетникот во установата ќе наполни 18 години од животот, управата посебно ќе го извести судот за неговата состојба.

ДЕЛ ЧЕТВРТИ

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Глава XV

Член 126

Републичкиот секретар за правосудство донесува поблиски прописи за:

— начинот на вршењето на стражарската служба, вооружувањето и опремата на припадниците на стражата и другите припаѓања во врска со организацијата и работата на стражата во казнено-поправните установи;

— сместувањето, исхраната и облеката на осудените лица во казнено-поправните установи и на малолетните лица во воспитно-поправните домови;

— делот од надоместокот за работата на осудените лица во казнено-поправните установи и за работата на малолетниците во воспитно-поправниот дом, кој се чува како задолжителна заштеда;

— начинот на одредувањето висината на надоместокот и располагањето со надоместокот на малолетните лица во воспитно-поправниот дом;

— примањето, работата на центарот и квалификацијата на малолетниците во воспитно-поправниот дом како и отпуштањето на малолетниците од воспитно-поправниот дом.

Член 127

Поблиски прописи за санитарно-хигиенските услови и медицинската опрема во просториите за лекување на осудените лица во казнено-поправниот дом, затворите и воспитно-поправниот дом, донесува републичкиот секретар за народно здравје и социјална политика во согласност со републичкиот секретар за правосудство.

Член 128

Поблиски прописи за извршување на мерките за безбедност упатување во завод заради чување и лекување донесува републичкиот секретар за народно здравје и социјална политика.

Поблиски прописи за извршување на мерката за безбедност задолжително лекување на алкохоличари и наркомани донесува републичкиот секретар за народно здравје и социјална политика кога мерката за безбедност се спроведува во заводи за чување и лекување.

Член 129

Поблиски прописи за извршување на мерката за безбедност задолжително лекување на алкохоличари и наркомани кога мерката се извршува во казнено-поправната установа, донесува републичкиот секретар за правосудство.

Член 130

Поблиски прописи за начинот на извршувањето на воспитната мерка упатување во установи за дефектни малолетници, донесува републичкиот секретар за народно здравје и социјална политика.

Член 131

Казнено-поправниот дом Идризово продолжува со работа како казнено-поправен дом од затворен тип.

Воспитно-поправниот дом во Тетово продолжува со работа како воспитно-поправен дом.

Член 132

Републичкиот затвор престанува со работа на 31. XII. 1970 година.

Имотните права и обврски на Републичкиот затвор преминуваат на Казнено-поправниот дом во Идризово.

Републичкиот секретар за правосудство ќе образува комисија која ќе ги утврди имотните права и обврски на укинатиот републички затвор што ги презема Казнено-поправниот дом во Идризово.

Член 133

Казнено-поправниот дом — Идризово ги презема работниците на укинатиот Републички затвор.

Член 134

Затечените работници во казнено-поправните установи и Воспитно-поправниот дом, кои не ги исполнуваат условите за работните места според овој закон, но кои се затечени, остануваат во овие установи.

Воспитувачите во Воспитно-поправниот дом, кои немаат услови предвидени со овој закон, ќе останат на должност до крајот на 1970 година. Ако во тој рок не се здобијат со потребните квалификации, ќе се распоредат на должности според квалификациите со кои располагаат.

Член 135

Управителите на казнено-поправните установи и управителот на Воспитно-поправниот дом што биле именувани според досегашните прописи остануваат на своите должности и по влегувањето во сила на овој закон.

Во рок од една година по влегување во сила на овој закон ќе се изврши повторно именување или разрешување на управителите на казнено-поправните установи и управителот на Воспитно-поправниот дом.

Член 136

Организацијата и работњето во казнено-поправните установи и Воспитно-поправниот дом ќе се усогласи со одредбите на овој закон во рок од една година по неговото влегување во сила.

Член 137

Кукниот ред во казнено-поправните установи и Воспитно-поправниот дом ќе се пропише во рок од 6 месеци по влегувањето во сила на овој закон.

Член 138

До основање на казнено-поправен дом за малолетници, односно одделение, осудените малолетници машки лица на казна малолетнички затвор, ако во времето на упатувањето се малолетни, оваа казна ја издржуваат во казнено-поправниот дом за малолетници што ќе го определи Извршниот совет.

Малолетниците од претходниот став, кои во времето на упатувањето се помлади од 23 години, казната ја издржуваат во казнено-поправниот дом за помлади полнолетни лица што ќе го определи Извршниот совет.

Член 139

Осудените помлади полнолетни машки лица на казна затвор во траење подолго од два месеца и строг затвор, односно кога по пресметаниот притвор остатокот од казната затвор односно строг затвор им изнесува повеќе од два месеца, оваа казна ја издржуваат во посебно одделение на Казнено-поправниот дом — Идризово.

Член 140

Осудените женски лица и осудените помлади полнолетни женски лица на казна затвор од шест месеци односно кога остатокот од казната по пресметаниот притвор им изнесува до 6 месеци, казната ја издржуваат во посебни одделенија на Казнено-поправниот дом — Идризово.

Член 141

До основање на посебно одделение за жени, осудените лица — жени и осудените помлади полнолетни лица — жени на казна затвор во траење повеќе од 6 месеци и строг затвор, односно кога остатокот од казната по пресметаниот притвор им изнесува повеќе од 6 месеци, казната ја издржуваат во посебно одделение за жени при општиот казнено-поправен дом што ќе го определи Извршниот совет.

Во посебно одделение на домот од претходниот став, осудените женски лица ќе ја издржуваат казната малолетнички затвор во смисла на член 2 став 4 од овој закон.

Член 142

До основањето на одделение во постојниот Воспитно-поправен дом во Тетово, малолетните женски лица, спрема кои е изречена воспитна мерка упатување во воспитно-поправен дом, ќе се упатуваат во Воспитно-поправниот дом за малолетници во Крушевац.

Член 143

Правата на општинскиот суд од овој закон во град Скопје му припаѓаат на Општинскиот суд Скопје II.

Член 144

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

108.

Врз основа на член 40 од Деловникот на Просветно-културниот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Просветно-културниот собор, на својата седница одржана на 22 мај 1970 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНИ ОДБОРИ И КОМИСИИ НА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Одлуката за образување на постојани одбори и комисии на Просветно-културниот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 23/69) се изменува и дополнува така што нејзиниот пречистен текст гласи:

I. Просветно-културниот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија ги има следните постојани одбори и комисии:

1. Одбор за општествено-економски односи;
2. Одбор за образование и наука;
3. Одбор за образование на возрасните;
4. Одбор за култура;
5. Комисија за физичка култура;
6. Комисија за техничка култура; и
7. Комисија за програмирање и координација.

II. Одборот за општествено-економски односи во својот делокруг:

— ја следи, проучува и претресува општествено-економската положба во областа на образованието, науката и културата, и по прашањата од областа на самоуправувањето и распределбата на доходот во овие области му предлага на Соборот утврдување на политика и преземање на мерки;

— го следи разгледувањето на прашањата од општествено-економскиот систем од страна на другите надлежни собори на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, што се однесуваат и на работните луѓе и работните организации од областа на образованието, науката и културата и на Соборот му предлага ставови и мислења по тие прашања, со цел за полна интеграција на овие дејности во целокупниот систем на општествениот труд врз самоуправна основа;

— ги претресува предлозите за донесување на закони, нацртите и предлозите на закони и другите акти од својот делокруг и на Соборот му поднесува предлози и мислења по тие акти.

Одборот врши и други работи што ќе му бидат доверени од Соборот.

Одборот има претседател и 12 членови.

III. Одборот за образование и наука во својот делокруг:

— ги следи, проучува и претресува прашањата од областа на претшколското образование и воспитување, образованието и воспитувањето на младина во училиштата и другите образовно-воспитни институции и прашањата од областа на науката, освен општествено-економските односи во тие области, и на Соборот му дава мислења и предлози за утврдување на политиката и преземање на мерки;

— ги претресува предлозите за донесување на закони, нацртите и предлозите на закони и другите акти од својот делокруг и на Соборот му дава мислења и предлози по тие акти;

— предлага донесување на закони и други акти и изработува предлози за донесување на закони, нацрти и предлози на закони и други акти од својот делокруг и му ги предлага на Соборот за усвојување;

— ги претресува извештаите на Извршниот совет и републичките органи на управата и другите установи и организации што се однесуваат на прашањата од неговиот делокруг и на Соборот му дава мислења и предлози по нив.

Одборот врши и други работи што ќе му бидат доверени од Соборот.

Одборот има претседател и 12 членови.

IV. Одборот за образование на возрасните во својот делокруг:

— ги следи, проучува и претресува сите прашања од областа на образованието на возрасните, освен општествено-економските односи, и на Соборот му дава мислења и предлози за утврдување на политиката и преземање на мерки;

— го следи разгледувањето на прашањата од образованието на возрасните од страна на другите надлежни собори на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и на Соборот му предлага ставови и мислења по тие прашања;

— ги претресува предлозите за донесување на закони, нацртите и предлозите на закони и другите акти од својот делокруг и на Соборот му дава мислења и предлози по тие акти;

— предлага донесување на закони и други акти и изработува предлози за донесување на закони, нацрти и предлози на закони и други акти од својот делокруг и му ги предлага на Соборот за усвојување.

Одборот врши и други работи што ќе му бидат доверени од Соборот.

Одборот има претседател и 11 членови.

V. Одборот за култура во својот делокруг:

— ги следи, проучува и претресува сите прашања од областа на културата, освен општествено-економските односи, и на Соборот му дава предлози и мислења за утврдување на политиката и преземање на мерки;

— ги претресува предлозите за донесување на закони, нацртите и предлозите на закони и другите акти од својот делокруг и на Соборот му дава мислења и предлози по тие акти;

— предлага донесување на закони и други акти, изработува предлози за донесување на закони и други акти од својот делокруг и му ги предлага на Соборот за усвојување;

— ги претресува извештаите на Извршниот совет и републичките органи на управата и другите установи и организации што се однесуваат на прашањата од неговиот делокруг и на Соборот му дава мислења и предлози по нив.

Одборот врши и други работи што ќе му бидат доверени од Соборот.

Одборот има претседател и 12 членови.

VI. Комисијата за физичка култура во својот делокруг:

— ги следи, проучува и претресува прашањата од областа на физичката култура на народот, а посебно од областа на физичката култура на младината и на Соборот му предлага утврдување на политиката и мерки во оваа област;

— ги проучува и претресува предлозите за донесување на закони, нацртите и предлозите на закони и другите акти од областа на физичката култура и на Соборот му дава предлози и мислења по тие акти;

— предлага донесување на закони и други акти и изработува нацрти и предлози на закони и други акти од областа на физичката култура и му ги предлага на Соборот за усвојување.

Комисијата има претседател и 5 членови.

VII. Комисијата за техничка култура во својот делокруг:

— ги следи, проучува и претресува прашањата од областа на техничката култура на народот, а посебно од областа на техничката култура и општо-техничкото образование на младината и на Соборот му предлага утврдување на политика и мерки во оваа област.

Комисијата има претседател и 5 членови.

VIII. Комисијата за програмирање и координација во својот делокруг:

— ги организира и координира работите што се однесуваат на годишната и долгорочната програма за работа на Соборот, го изготвува предлогот на програмата и му го поднесува на Соборот за усвојување. За таа цел Комисијата остварува постојана соработка и координација со телата на Соборот, со соодветните тела на другите собори, со носителите на материјалите од програмата, како и со органите и организациите заинтересирани за прашањата опфатени со програмата;

— се грижи за остварувањето на програмата и за таа цел го следи нејзиното извршување и на Соборот му поднесува повремен извештаи за тоа;

— ги следи новите појави и согледувања во областите од делокругот на Соборот и му предлага изменување и дополнување на тековната програма;

— дава мислења и предлози за текот на извршувањето на програмата на Соборот.

Комисијата врши и други работи што ќе му бидат доверени од Соборот во врска со програмирањето на неговата работа.

Комисијата има претседател и 4 члена.

IX. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-2503

23 мај 1970 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

109.

Врз основа на член 41 од Деловникот на Просветно-културниот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Просветно-културниот собор, на својата седница одржана на 22 мај 1970 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА ПОСТОЈАНИТЕ ОДБОРИ И КОМИСИИ НА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. Во постојаните одбори и комисии на Просветно-културниот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија се избираат и тоа во:

1. ОДБОРОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ

а) За претседател — Ѓорѓи Кртев

б) За членови:

- Душка Војановска,
- Вера Божинова,
- Китан Дамјановски,
- Мирко Крстевски,
- Александар Смугревски,
- Венче Станковски,
- Бранко Симоновски,
- Глигор Тренчевски,
- Чедо Хаџиски,
- Д-р Никола Узунев,
- Александар Цветковски и
- Муртезан Черкези.

2. ОДБОРОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

а) За претседател — Димитар Шопов

б) За членови:

- Славка Георгиева — Андреевиќ,
- Фиданчо Апостолов,
- Борис Крсаковски,
- Коста Војчевски,
- Стојан Бубевски,
- Бранко Бунташевски,
- Илија Вренцовски,
- Борислав Мицков,
- Живко Митевски,
- Ѓорѓи Митев,
- Гафур Муслиу и
- Цане Скерлевски.

3. ОДБОРОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИТЕ

а) За претседател — Бранко Бунташевски

б) За членови:

- Лазар Арсениевски,
- Ристе Богевски,
- Ангел Димов,
- Киро Дојчиновски,
- Осман Имери,
- Димитар Коруневски,
- Костадин Костов,
- Оливера Крстева,
- Кирил Кулевски,

- Јове Павлов,
- Киро Павлов и
- Сретен Спасовски.

4. ОДБОРОТ ЗА КУЛТУРА

- а) За претседател — Лазо Каровски
- б) За членови:
 - Тоде Горески,
 - Борислав Кулевски,
 - Лимани Ниази,
 - Анте Поповски,
 - Сејфедин Сулејмани,
 - Љубомир Трајчев,
 - Трајко Трпчевски,
 - Русе Топузовски,
 - Каја Фахри,
 - Олга Филиповска,
 - Филип Филиповски и
 - Ванчо Чавдарски.

5. КОМИСИЈАТА ЗА ТЕХНИЧКА КУЛТУРА

- а) За претседател — Борислав Мицков
- б) За членови:
 - Китан Дамјановски,
 - Сеља Осман,
 - Љубомир Трајчев,
 - Александар Цветковски и
 - Шерифи Џемаил

6. КОМИСИЈАТА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА

- а) За претседател — Трајко Трпчевски
- а) За членови:
 - Трајко Крстевски,
 - Бајрам Мемети,
 - Димитар Пауповски,
 - Димитар Стојанов и
 - Јоле Трајковски.

7. КОМИСИЈАТА ЗА ПРОГРАМИРАЊЕ И КООРДИНАЦИЈА

- а) За претседател — Борислав Кулевски
- б) За членови:
 - Лазо Каровски,
 - Горѓи Крстев,
 - Трајко Трпчевски и
 - Димитар Шопов.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-2504
23 мај 1970 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

110.

Со цел да се обележи меѓународната година на образованието и со цел за вклучување на Републиката во меѓународната и југословенска акција на тој план, Просветно-културниот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 22 мај 1970 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА КООРДИНАЦИОНЕН ОДБОР ЗА СЛЕДЕЊЕ АКТИВНОСТИТЕ ВО МЕЃУНАРОДНАТА ГОДИНА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

I

Се образува Координационен одбор со задача да ги организира, следи и координира активностите во меѓународната година на образованието, сврзани со прашањата на образованието на возрасните и на воспитната функција на училиштето, како и на прашањата во врска со неписменоста, обезбедувајќи диференциран пристап и акција по тоа прашање.

II

Одборот го сочинуваат претседател и 18 членови, што Просветно-културниот собор ги избира од редот на пратниците и претставниците на органите и организациите во Републиката заинтересирани за прашањата на образованието.

III

Одборот, во согласност со задачите од оваа одлука, донесува програма за својата активност, а на Просветно-културниот собор, најдоцна до крајот на 1970 година, ќе му поднесе извештај за резултатите од спроведените активности.

IV

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-2505
23 мај 1970 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

111.

Врз основа на точка II од Одлуката за образovanje на Координационен одбор за следење активностите во меѓународната година на образованието, Просветно-културниот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 22 мај 1970 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КООРДИНАЦИОНИОТ ОДБОР ЗА СЛЕДЕЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ ВО МЕЃУНАРОДНАТА ГОДИНА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

I. Во Координациониот одбор за следење на активностите во меѓународната година на образованието се избираат и тоа:

а) за претседател — Слава Георгиева — Андревски, пратеник на Просветно-културниот собор;

б) за членови:

— Анатолиј Дамјановски, директор на Републичкиот завод за унапредување на школството;

— Србо Ивановски, главен уредник на Радио и Телевизија Скопје;

— Димитар Шопов, пратеник на Просветно-културниот собор;

— Драги Тозија, претседател на Просветно-културниот собор;

— Жамила Коломос, претседател на Друштвото за грижи и воспитување на децата и младината на Македонија;

— Живко Василевски, член на Извршниот одбор на Републичката конференција на ССРМ;

— Идриз Идризи, потпретседател на Синдикатот на работниците од општествените дејности на Македонија;

— Јелена Ѓурковиќ, претседател на Собранието на Републичката заедница на образованието;

— Кирил Алексовски, претседател на Сојузот на работничките и народните универзитети на Македонија;

— Киро Камберски, член на Претседателството на Републичката конференција на Сојузот на младината на Македонија;

— Љупчо Копровски, претседател на Педагошкото друштво на Македонија;

— Милорад Стефановски, претседател на Андрагошкото друштво на Македонија;

— Мориц Шапи, потпретседател на Стопанската комора на Македонија;

— Славчо Бахчевандисев, проректор на Универзитетот „Кирил и Методиј“ — Скопје;

— Верољуб Андоновски, уредник на Новинско-издавачкото претпријатие „Нова Македонија“ — Скопје;

— Томе Момировски, претседател на Културно-просветната заедница на Македонија;

— Томислав Чокревски, републички секретар за образовани, наука и култура;

— Шукри Рамо, пратеник на Републичкиот собор.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-2506
23 мај 1970 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

112.

Врз основа на Уставниот амандман VI, точка 1, став 3 и точка 3 од Одлуката за образување на Економскиот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 4/68), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, по предлог од Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 28 април 1970 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 22 мај 1970 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА ЕКОНОМСКИОТ СОВЕТ

I. Се разрешуваат членовите на Економскиот совет:

1. Андон Макрадули;
2. Ванде Бандевски;
3. Дургут Ёдин;
4. Милијан Ѓурковиќ; и
5. Стојан Маткалиев.

II. Се именуваат за членови на Економскиот совет:

1. Љупчо Поповиќ, декан на Технолошко-металуршки факултет во Скопје;
2. д-р Тихомир Јовановски, професор на Економскиот факултет во Скопје;
3. Гаврил Гавровски, директор на сектор во Комерцијално-инвестиционата банка во Скопје;
4. Велимир Гиневски, принуден управник на „Југохром“;
5. Александар Маневски, началник на одделение во Градското собрание на Скопје.

III. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-2510
25 мај 1970 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

113.

Врз основа на Уставниот амандман VI, точка 1, став 3 и член 1 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 16/69), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, по предлог од Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 28 април 1970 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 22 мај 1970 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО

I. Се именуваат за членови на Комитетот за туризам и угостителство:

1. Горѓи Прцуловски, претседател на Општинското собрание — Ресен;
2. Сретен Акимовски, потпретседател на Општинското собрание — Гостивар;
3. Ристо Ицев, потпретседател на Општинското собрание — Гевгелија; и
4. Јанко Јанакиевски, претседател на совет на Општинското собрание — Крушево.

II. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-2509
25 мај 1970 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

114.

Врз основа на член 42 од Деловникот на Социјално-здравствениот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Социјално-здравствениот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на својата седница одржана на 22 мај 1970 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРИТЕ НА СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Одлуката за избор на претседатели и членови на одборите на Социјално-здравствениот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 23/69) се дополнува со тоа што:

I

Во Одборот за прашања од областа на здравството и здравственото осигурување се избираат и пратениците: д-р Агим Незири и д-р Димитар Гошев.

II

Во Одборот за прашања од областа на социјалната заштита се избираат и пратениците: д-р Методија Гавриловски и д-р Иван Дејанов.

III

Во Одборот за здравствена заштита на мајки и деца се избираат и пратениците: д-р Светозар Чочоровски и д-р Драгољуб Илиоски.

IV

Оваа одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-2511
22 мај 1970 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

115.

Врз основа на член 123 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на ден 22 мај 1970 година и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 22 мај 1970 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА СРЕДСТВАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ЗА 1969 ГОДИНА

1. Се утврдува завршната сметка на средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството за 1969 година и тоа:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Пренесени средства од 1968 година | 2,153.009.963 |
| 2. Остварени приходи во текот на 1969 година: | |
| а) од камата на пласирани кредити | 56,843.485 |
| б) по основ на основачкиот влог во кредитниот фонд на Стопанската банка | 4,904.607 61.748.092 |
| Вкупно: | 2,214.758.055 |
| 3. Непосредни расходи: | |
| а) дадени неповратни средства | 68,435.000 |
| б) одобрена досадна камата | 97.177 |
| в) други непосредни расходи | 4,656.142 73.188.319 |
| 4. Расположиви средства на 31. XII. 1969 година | 2,141.569.736 |
| Од тоа: | |
| а) во пласирани кредити | 2,066.784.704 |
| б) во кредитен фонд на Стопанската банка — Скопје основачки влог на СРМ | 73,821.837 |
| в) салдо на жиро сметката | 963.195 |

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-2513
25 мај 1970 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

116.

Врз основа на член 55 од Законот за архивската граѓа и архивите („Службен весник на СРМ“ бр. 16/65), Собранието на СР Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 22 мај 1970 година и на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 22 мај 1970 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА АРХИВОТ НА МАКЕДОНИЈА — СКОПЈЕ

I

Се потврдува статутот на Архивот на Македонија — Скопје што го донесе Советот на Архивот на Македонија на седницата одржана на 11 мај 1970 година.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-2512
25 мај 1970 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

117.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 4/69), Републичката изборна комисија за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија ги

О Б Ј А В У В А

имената на кандидатите за дополнителен избор на пратеник на Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија во изборната единица НЕГОТИНО

Општинската изборна комисија за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, со седиште во Неготино, на основа поднесените кандидатури од Кандидационата конференција, ги потврди кандидатурите на следните кандидати за дополнителен избор на пратеник на Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија во изборната единица НЕГОТИНО и тоа:

1. Александар Мишев, Изборна единица Неготино и
2. Јордан Костадинов, Изборна единица Неготино.

Број 19
8 јуни 1970 година
Скопје

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Секретар,
Никола Алексовски, с. р.

Претседател,
Киро Никовски, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Пред Окружниот суд во Скопје се води бракоразводен спор по тужбата на Сулејман Рамадан, од село Драчевица, Скопско, против тужената Сулејманска Нафе, род. Раковиќ, со непознато место на живеење.

Се повикува тужената во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави или да ја соопшти својата адреса на овој суд, во противно судот ќе ја одреди привремен старател во смисла на чл. 77 од ЗПП кој ќе ја застапува до окончувањето на бракоразводниот спор.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 338 од 22. V. 1970 година.

(44)

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП

Ристо Колејчев од Штип поднесе до овој суд тужба за развод на брак, против Елена Колејчева, која во неизвесност. Бидејќи адресата и местожителството на тужената се непознати, се повикува во рок од еден месец од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“, да се јави или да одреди застапник, во противно судот по службена должност ја го одредува за застапник Славе Голубовски и делото ќе се разгледа во нејзино отсуство.

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 84/70. (45)

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 666, страна 3, книга VI е запишано следното: Досегашниот в.д. директор на „Газела“ — индустрија за чевли и гумени производи — Скопје, Ололовски Методија, е назначен за генерален директор на истата, со одлука бр. 02-17974 од 6. IX. 1969 година, од одржаната седница на 21. IV. 1969 година на работничкиот совет. Во иднина тој ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува индустријата, сметано од 11. IX. 1969 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 810 од 24. IX. 1969 година. (1130)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 666, страна 3, книга VI е запишано следното: Се симнува присилната управа над Индустријата за чевли и гумени производи „Газела“ — Скопје, согласно со решението бр. 06-17650 од 21. XI. 1968 година на Собранието на општината Кале — Скопје.

На досегашниот присилен управник Ололовски Методија му престанува правото за потпишување како такв.

За в. д. директор на „Газела“ — индустрија за чевли и гумени производи — Скопје е назначен Ололовски Методија, кој истата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 17. III. 1969 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 237 од 24. XII. 1969 година. (1129)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 26. III. 1969 година, страна 487, реден број 2 е запишана промената на фирмата на Продавницата на разни индустриски стоки „Ангро-Скопје“, од

Струмица, која ќе носи назив: Трговско претпријатие за промет со мешовити стоки „Клепа“ — Деловна единица Скопје — Продавница во Струмица.

Продавницата го променила својот назив, бидејќи нејзиниот основач „Ангро Скопје“ — Скопје се присоединил кон Трговското претпријатие со мешовита стока на големо и мало „Клепа“ од Градско.

Промената на фирмата на продавницата е запишана во регистарот, врз основа на поднесената пријава од 21. III. 1969 година од директорот на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 121/69. (1108)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 27. III. 1969 година, страна 473, реден број 2 е запишано проширувањето на дејноста на Производната задруга „Јаворица“ од Струмица, која покрај досегашните дејности ќе обавува и трговија на сите видови прехранбено-индустриска стока на приватниот и општествениот сектор.

Проширувањето на дејноста е запишано во регистарот врз основа на одлуката бр. 01-38 од 20. III. 1969 година на работничкиот совет на задругата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 127/69. (1102)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 18. III. 1969 година, на страна 347, реден број 2 се запиша отстапувањето на Продавницата од Струмица, од „Ловец“ експорт-импорт од Београд, на Трговското претпријатие на големо и мало „Ловац“ од Ниш.

Отстапувањето на Продавницата е запишано во регистарот, врз основа на одлуката на работничкиот совет на претпријатието од 5. I. 1969 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 93/69. (1101)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 18. III. 1969 година, страна 493, реден број 4 е запишана промената на досегашниот в.д. директор на Производно-услугната задруга „Голаци“ од село Костурино, Струмичко Трајко Дарлев. За директор е именуван Ристо Донов Глигоров.

Промената на в. д. директорот е запишана во регистарот, врз основа на решението бр. 8 од 6. II. 1969 година на работната заедница на задругата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 87/69. (1100)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 27. III. 1969 година, страна 436, реден број 3 е запишано проширувањето на дејноста на Претпријатието за јавен превоз во слободен друмски сообраќај „Беласица“ од Струмица, кое покрај досегашните дејности, ќе обавува и:

1. Производство на вар и промет на големо и мало со вар на општествениот и приватниот сектор.

2. Трговија со сите видови прехранбено-индустриска стока на приватниот и општествениот сектор.

Проширувањето на дејноста е запишано во регистарот, врз основа на одлуката бр. 01-65 од 18. III. 1969 година на работничкиот совет на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 125/69. (1099)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 7. II. 1969 година, страна 346, реден број 4 е запи-

шано проширувањето на дејноста на Шумско-индустрискиот комбинат „Беласица“ од Струмица, кој покрај досегашните дејности, ќе обавува и:

1. Производство, откуп и продажба на обложина, режана и тесана граѓа, како и железнички прагови.

2. Производство, откуп и продажба на дрво за хемиска преработка, на големо и мало.

3. Производство, откуп и продажба на секаков вид ситно техничко и огревно дрво (држалаина, градинарски колци и др.), на големо и мало.

4. Производство, откуп и продажба на ореово дрво и трупци, на големо и мало.

5. Производство, дополна на асортиманот и продажба на секаков вид намештај и градежна столарија од дрво, на големо и мало.

6. Производство, откуп и продажба на секаков вид лековити растенија и билни растенија како и маховина и афионовни шипарки, на големо и мало.

7. Производство, откуп и продажба на вар, на големо и мало.

Проширувањето на дејноста е извршено во регистарот, врз основа на одлуката бр. 02-187 од 7. II. 1969 година на централниот работнички совет на комбинатот.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 41/69. (1097)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 27. II. 1969 година, страна 523, реден број 5 е запишано проширувањето на дејноста на Земјоделската аптека од Струмица, која покрај досегашните дејности, ќе обавува и: продажба на сите видови семенски материјали, сточна храна житарици и производи од житарици.

Проширувањето на дејноста на претпријатието е запишано во регистарот, врз основа на одлуката бр. 02-816/1 од 26. XII. 1969 година на работничкиот совет на истото.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 10/69. (1096)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 20. II. 1969 година, страна 516, реден број 5 е запишана промената на досегашниот директор на Шумско-индустрискиот комбинат „Беласица“ од Струмица, Димитар Поцковски. За директор е назначен Владимир Стаменов Иванов.

Промената на досегашниот директор на комбинатот е запишана во регистарот, врз основа на одлуката бр. 02-34/1 од 16. I. 1969 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 49/69. (1095)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 28. I. 1969 година, страна 444, реден број 6 е запишан престанокот на Продавницата број 1 во село Мокриево, Струмичко, на Производната јорганциска и шивачка задруга „Бела постела“ од Скопје.

Престанокот на Продавницата е запишан во регистарот, врз основа на одлуката бр. 901 од 1. XI. 1968 година на работната заедница на производната јорганциска и шивачка задруга „Бела постела“ од Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 30/69. (1090)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 28. I. 1969 година, страна 490, реден број 2 е запишан престанокот на Продавницата број 4 од Струмица, ул. „Моша Пијаде“ број 3, на Производната јорганциска и шивачка задруга „Бела постела“ од Скопје.

Престанокот на продавницата е запишан во регистарот врз основа на одлуката на работната заедница на Производната јорганциска и шивачка задруга „Бела постела“ од Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 29/69. (1089)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 28. I. 1969 година, страна 444, реден број 4 е запишан престанокот на Продавницата број 4 од село Ново Село, Струмичко, на Производната јорганциска и шивачка задруга „Бела постела“ од Скопје.

Престанокот на Продавницата број 4 во село Ново Село, Струмичко, е запишан во регистарот, врз основа на одлуката бр. 901 од 1. XI. 1968 година на работната заедница на Производната јорганциска и шивачка задруга „Бела постела“ од Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 5/69. (1088)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1271, страна 1639, книга V е запишано следното: Стовариштето во Скопје на улица „Илинденска“ бр. 14, на „Техноауто“ — претпријатие за промет со возила, делови и прибор, настанување на странски фирми и инженеринг — Техноград се преселува во Скопје, од ул. „Илинденска“ бр. 34, на ул. „Гоце Делчев“ бр. 29.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 430 од 28. VIII. 1969 година. (1009)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1193, страна 1013, книга V е запишано следното: На досегашниот потписник Маневски Благоја, технички раководител на Градежно-услужното претпријатие „Техноградба“ — Скопје, ул. „911“ бб, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За нов потписник на Градежно-услужното претпријатие „Техноградба“ — Скопје е назначена Секулова Драгица, која претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Трајковски Јордан, градежен техничар, в. д. директор, сметано од 21. IV. 1969 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 360 од 24. VII. 1969 година. 914)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 849, страна 1107, книга III е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните III-та откупна станица во село Мацари на „Пелагонија“ — земјоделско-индустрискиот погон — Битола, согласно со одлуката бр. 249 од 30. I. 1968 година на работничкиот совет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1196/68 од 5. VIII. 1969 година. (898)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1086, страна 437, книга V е запишано следното: Досегашниот в. д. директор Аземовски Речко, на Деловното здружение на Градежно-инсталатерските и монтажните работни организации „Градомонтажа“ — Скопје е разрешен од должност. За директор на истото здружение е назначен Јовчев Спасе, кој ќе го потпишува, задолжува и раздолжува споменатото здружение, со стариот регистриран потписник Вуковиќ Милица, сметано од 26. VI. 1969 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 594 од 30. VI. 1969 година. (896)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1086, страна 437, книга V е запишано следното: На досегашниот потписник Цветановски Благоја, на Деловното здружение на градежно-инсталатерските и монтажните работни организации и задруги „Градомонтажа“ — Скопје, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За нов потписник на споменатото здружение е назначен Спасе Јовчев, правен референт по сипти и правни прашања, кој здружението ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Вуковиќ Милица, сметано од 16. VI. 1969 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 558 од 30. VI. 1969 година. (895)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 181, страна 857, книга II е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Продавницата број 3 во Скопје, населба „Шуто Оризари“ — на Лозаро-винарското претпријатие „Винојуг“ — Гевгелија, согласно со одлуката на работничкиот совет од одржаната седница на 31. III. 1969 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 387 од 30. VI. 1969 година. (888)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 670, страна 1086, книга V е запишано следното: Досегашниот директор на Погонот за посреднички и агенциски работи „Агроагенција“ — Скопје на „Агромеханика“ — претпријатие за снабдување на земјоделството на големо и мало и одржување на земјоделската механизација — Скопје Тасевски Ристо Киро е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За в. д. директор на споменатиот погон е назначен Патараковски В. Дончо, кој погонот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето со новоназначениот потписник и тоа Кировска Г. Елена, книговодител, сметано од 30. VII. 1969 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 711 од 12 VIII. 1969 година. (886)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1100, страна 515, книга V е запишано следното: На досегашниот потписник на Претпријатието за утовар, растовар и транспорт „Слога“ — Скопје, Самарџиќ Милосав, в. д. директор, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За в. д. директор на споменатото претпријатие е назначен Тасевски Бориџе, кој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 19. XII. 1968 година.

Обврската пред банката е со сден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1265/68 од 19. VI. 1969 година. (757)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1207, страна 1095, книга V е запишано следното: Дејноста на Занаетчиското претпријатие за електроинсталатерски услуги „Занат-Македонија“ — Скопје, согласно со одлуката на работничкиот совет од одржаната седница на 27. II. 1969 година се проширува и со ѕидаро-фасадерска дејност.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 235 од 13. V. 1969 година. (711)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 2. IX. 1969 година, рег. бр. 199/55, книга I е запишано следното: Претпријатието за промет со земјоделско-сточарски производи и индустриски стоки на големо и мало „Кожар“ од Скопје, се присоединува кон Индустријата за кожи „Борис Кидрич“ од Битола.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката од работничкиот совет бр. 34/P од 19. VI. 1969 година на Индустријата за кожи „Борис Кидрич“ од Битола и одлуката бр. 238 од 9. V. 1969 година на соборот на работната заедница на Претпријатието „Кожар“ од Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 361/69. (1319)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1234, страна 136, книга VI е запишано следното: За нови членови на Деловното здружение за унапредување на економските односи со странство и другите подрачја во земјата „Уникоинтекс“ — Скопје се примени следните стопански организации, согласно со одлуката на Управниот одбор на Деловното здружение од одржаната седница на 5. V. 1969 година и тоа:

1. Фабрика за стакло и стаклена волна — Скопје,
2. Комерцијално-инвестициона банка — Скопје,
3. Здружено претпријатие „Југотутун“ — Скопје,
4. Лозаро-винарско претпријатие „Тиквеш“ — Кавадарци,
5. Индустрија за кожи „Борис Кидрич“ — Битола,
6. „Сувенир“ увоз-извоз — Скопје,
7. Селскостопанска задруга „Требиќ“ — Соко Бања,
8. Индустриско претпријатие „Езерка“ — Охрид,
9. Творница лустера „Дркор“ — Забок,
10. Фабрика за тела за расветлување „Проле-тер“ — Прилеп,
11. Електроника и електроmekаника „Радиобран“ — Скопје,
12. Фабрика за волнено, чешлано и синтетичко предиво „Битолатекс“ — Битола,
13. Фабрика за порцелан и санитарна керамика „Борис Кидрич“ — Титов Велес,
14. „Кооператива“ — импорт експорт — Скопје,
15. Универзална работна организација „Борец“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 498 од 5. IX. 1969 година. (1168)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 817, страна 141, книга VI е запишано следното: Дејноста на Филијалата — Скопје, ул. „Маршал Тито“ бр. 14, на Југословенското туристичко и автобуско претпријатие „Путник“ — Београд се проширува и со: продажба на печат и списанија и промет со школски прибор (на мало), согласно со решението за регистрација на Окружниот стопански суд во Београд, Фи. бр. 1437 од 28. V. 1968 година и одлуката бр. 12379 од 22. V. 1968 година на работничкиот совет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 872/68 од 2. X. 1969 година. (1166)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 819, страна 623, книга V е запишано следното: Дејноста на Филијалата во Скопје — Послов-ница за туризам Скопје — издвоено пословно ме-сто гранични премин Дева Баир на Југословенско туристичко и автобуско претпријатие „Путник“ — Београд, се проширува и со: продажба на печат и списанија и промет со школски прибор на мало, со-

гласно со решението бр. 1437 од 28. V. 1968 година за регистрација на Окружниот стопански суд во Београд и одлуката бр. 12379 од 22. V. 1968 година на работничкиот совет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 868/68 од 2. X. 1969 година. (1165)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1243, страна 103, книга VI е запишано следното: Земјоделско производното трговско претпријатие на големо и мало „Македонија Прогрес“ — Скопје е конституирано на 7. V. 1969 година, согласно со записникот број 03-645/1 од 8. V. 1969 година.

Досегашните потписници на Земјоделското производно трговско претпријатие на големо и мало „Македонија прогрес“ — Скопје и тоа: Јованов Ристо, в. д. директор, и Папучковски Иван, сметководител, се разрешени од должност и на истите им престанува правото за потпишување.

За нови потписници на споменатото претпријатие се назначени следните лица: Толевски Благоја, директор, Јовановски Ристо на новата должност, Јовановски Трајко Стојан, шеф на сметководството, кои претпријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Герик Димитар, секретар, сметано од 10. VI. 1969 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 542 од 29. IX. 1969 година. (1164)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1161, страна 829, книга V е запишано следното: На досегашниот в. д. директор Милан Ѓоревски, на Градежно-занајтчиската услужна задруга „Балкан“ — Скопје, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За в. д. директор на споменатата задруга е назначен Гошев Никола, кој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со новоназначените потписници и тоа: Петрушевски Драган и Илкова Елица, сметано од 8. VIII. 1969 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 739 од 9. IX. 1969 година. (1135)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1264, страна 1609, книга V е запишано следното: Сидаро-фасадерската задруга „Победа“ — Скопје, ул. „710“ бр. 1 се преселува во Скопје, од ул. „710“ бр. 1, на улица „Луј Пастер“ бр. 5, согласно со решението на Собранието на град Скопје, У. бр. 11-19533 од 28. VIII. 1969 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 813 од 17. IX. 1969 година. (1132)

РЕГИСТАР НА ЗАДРУГИТЕ

Окружниот стопански суд во Штип, објавува дека во регистарот на задругите, на 23. V. 1969 година, страна 149, реден број 8 е запишано проширувањето на дејноста на Земјоделската задруга „Извор“ од село Свидовица, Струмичко, која покрај досегашните дејности ќе обавува и вршење на сите видови услуги од земјоделството, вршење на други услуги на други лица и организации.

Проширувањето на дејноста е запишано во регистарот, врз основа на записникот бр. 82/1 од 16. IV. 1969 година, на Задружниот совет на истата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 160/69. (348)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 9, страна 85, книга I е запишана под фирма: Земјоделска за-

друга „Пешница“ село Локвица, Македонски Брод — Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Продавница во Скопје, ул. „745“ бб. Предмет на работењето на продавницата е продажба на својце и зеленчук и продажба на прехранбени продукти, во оригинал опаковка.

Продавницата е основана од задружниот совет на Земјоделската задруга „Пешница“ село Локвица, Македонски Брод, со одлуката бр. 79 од 3. III. 1970 година, од одржаната седница на 6. I. 1969 година.

Раководител на продавницата е Спасовски Љупчо.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува задругата, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 165 од 10. IV. 1970 година. (773)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задружните организации, на 28. I. 1969 година, страна 144, реден број 2 е запишано проширувањето на дејноста, на Земјоделската задруга „Студенец“ од село Калугерица, Радовишко, која покрај досегашните дејности ќе обавува и вршење на транспортни услуги со механизација на членовите; продажба на земјоделски производи; угостителска дејност; продажба на огревни дрва и друг огревен материјал; продажба на сите видови прехранбени производи.

Проширувањето на дејноста е извршено во регистарот, врз основа на одлуката бр. 0114 од 22. XII. 1968 година, на советот на Задружниот совет на задругата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 511/68. (1083)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите, на 28. I. 1969 година, страна 150, реден број 6 е запишано проширувањето на дејноста на Земјоделската задруга „Единство“ од село Пиперово, Струмичко, која покрај досегашните дејности, ќе обавува и трговија на големо и мало со промет со земјоделски производи; со репродукциони материјали (семена и вештачки ѓубрива); со фито-заштитни средства, со жива стока, со сточни и живински производи, со сточна храна, со сите видови градежни материјали; со разни колонијални и прехранбени артикли; со алкохолни и безалкохолни пијалоци; промет со индустриски стоки (текстилни, кожни, гумени, поливинилски, метражни и конфекциски); промет со бижутерија и козметика; со земјоделска, градежна, транспортна и патничка механизација; со сите резервни делови за механизација; промет со лековити растенија и други растенија; со фелерични стоки — индустриски, текстилни, кожна и друга галантерија; промет со сите видови отпадоци од метални производи од обоена и црна металургија, дрвна индустрија и друго; промет со ленени и јутени производи, агенциско работење и посредување во прометот; промет со готови производи на тутун и кибрит.

Проширувањето на дејноста на задругата е запишано во регистарот, врз основа на одлуката бр. 19/1 од 8. I. 1969 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 11/69. (1110)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите, на 26. III. 1969 година, страна 102, реден број 3 е запишан престанок на Земјоделската задруга „Победа“ од село Иловица, Струмичко, поради тоа нито истата се приклучила кон Земјоделската задруга „Извор“ од село Свидовица, Струмичко.

Престанокот на задругата е запишан во регистарот, врз основа на одлуката бр. 153 од 11. III. 1969 година, на задружниот совет на Земјоделската задруга „Победа“ село Иловица, и записникот од одржаниот референдум помеѓу Земјоделската задруга

„Победа“ село Иловица и Земјоделската задруга „Извор“ село Свидовица.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 118/69. (1107)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите, на 26. III. 1969 година, страна 149, реден број 7 е запишано: Земјоделската задруга „Победа“ од село Иловица, Струмичко, се присоединува кон Земјоделската задруга „Извор“ од село Свидовица, Струмичко, со целата актива и пасива.

Со присоединувањето, Земјоделската задруга „Победа“ од село Иловица, стапува Погон на Земјоделската задруга „Извор“ од село Свидовица и ќе работи во нејзин состав без своја самостојна пресметка.

Раководител на Погонот е Стојан Стојменов, кој не е овластен да го потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на Земјоделската задруга „Извор“ село Свидовица.

Присоединувањето е запишано во регистарот, врз основа на одлуката бр. 152 од 11. III. 1969 година, на задружниот совет на задругата и записникот број 151 од 11. III. 1969 година, од одржаниот референдум меѓу Земјоделската задруга „Извор“ — село Свидовица и Земјоделската задруга „Победа“ село Иловица.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 177/69. (1106)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 144, страна 763 е запишано следното: На досегашните потписници на Станбената задруга „Сообраќај“ — Скопје и тоа: Спасовски Војан и Николовски Крстов Иван му престанува правото за потпишување.

За нови потписници на Станбената задруга „Сообраќај“ — Скопје се назначени следните лица: Серафимовски Исајло, раководител на сообраќај и Цветковски Перо, шеф на смена, кои истата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник изјасенер Златков Ристов Љупчо, управник на задругата, сметано од 22. IV. 1969 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 365 од 12. VIII. 1969 година. (881)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите, на 21. XI. 1968 година, страна 146, реден број 15 е запишано проширувањето на дејноста на Продавницата — пиљарница, на Земјоделската задруга „Првена ѕвезда“ од село Босилово, Струмичко, со тоа што истата ќе обавува дејност на мешовита продавница.

Проширувањето на дејноста на Продавницата — пиљарница на задругата „Првена ѕвезда“ од село Босилово, Струмичко, е запишано во регистарот, врз основа на одлуката бр. 03-734 од 31. X. 1968 година, на задружниот совет на истата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр.

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите, на 23. XII. 1968 година, страна 130, реден број 2 е запишана промената на досегашниот в. д. директор на Земјоделската задруга „Младост“ од село Босилово, Струмичко, Сандро Димитриев. За директор е назначен Дончо П — Мирчев.

Промената на в. д. директорот на задругата е извршена во регистарот, врз основа на одлуката бр. 42 од 7. XII. 1968 година, на задружниот совет на истата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 504/68. (260)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите, на 24. VII. 1968 година, страна 20, реден број 4 е запишано проширувањето на предметот на работењето на Земјоделската

задруга „Еленица“ од село Вељуса, Струмичко, уште и со: производство, откуп и продажба на земјоделски производи; продажба на сите видови прехранбени, земјоделски, индустриски и колонијални стоки, на мало; продажба на сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци на мало; вршење на превозни услуги со свои превозни средства, за свои потреби и потребите на трети лица.

Проширувањето на дејноста е запишано во регистарот, врз основа на одлуката бр. 02 од 1. II. 1968 година, на задружниот совет на задругата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 373/68. (242)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Свидетелство за завршен II клас, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Ксенија Тузлик, ул. „Вл. Назор“ бр. 6, Куманово. (2030)

Свидетелство за завршена I година, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Цоник Благоица, ул. „Сава Ковачевски“ бр. 11а, Куманово. (2031)

Свидетелство за завршен III клас гимназија, издадено од Гимназијата „Моша Пијаде“ — Крива Паланка на име Тихомир М. Ангеловски, ул. „М. Тито“, Крива Паланка. (534)

Свидетелство за завршен III клас гимназија, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Драган Насковски, ул. „Србо Томовиќ“ бр. 24, Куманово. (2076)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Љубица Висоска, ул. „Ј. Јанец“ бр. 22в, Прилеп. (20)

Свидетелство бр. 02-287 за завршено ЕМУЦ — Битола на име Васил Поповски, с. Цер, Кичево. (21)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Гостивар на име Емрије Мемети, с. Беловиште, Гостивар. (22)

Ученичка књишка издадена од Централното основно училиште „Ванчо Прке“ — Делчево на име Миле Велинов Тодоров, ул. „Бел Камен“ бр. 40, Делчево. (23)

Здравствена легитимација на име Насер Иљаз, ул. „Ново Село“ бр. 15, Тетово. (24)

Уверение за к.в. работник, издадено од Работничкиот универзитет Т. Велес на име Илија Јанкулов, с. Голозинци, Т. Велес. (86)

Дозвола за носење оружје бр. 845579, издадена од ОВР-Гостивар на име Фејзула Сезалари, с. Извор, Т. Велес. (87)

Свидетелство за завршено VIII одделение на име Драги Горѓиевски, с. Иванковци, Т. Велес. (88)

Свидетелство на име Добрин Г. Цветков, с. Д. Дисан, Неготино. (89)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Војне Неданов Скопје. (90)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Ужича на име Ратко Јовановиќ, Скопје. (91)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Расема Цудерија, Скопје. (92)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Благоја Стевковски, Скопје. (93)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кр. Паланка на име Гина Филиповска, Скопје. (94)

Оружен лист бр. 1971, издаден од УВР — Скопје на име Зенун Даџиќ, Скопје. (95)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Одисеј Тренов, Скопје. (96)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Шабан Незири, Скопје. (97)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Македонка, Јангеловска, Скопје. (98)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љубица Сталева, Скопје. (99)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Димитар Ристов, Скопје. (100)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Тимосава Алексовски, Скопје. (101)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Исмаил Мехмети, Скопје. (102)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Чедомир Камчијаш, Скопје. (103)

Ученичка книшка за завршено VIII одделение, издадена од Училиштето „Лирија“ — Скопје на име Елмас Амети, Скопје. (104)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Икрам Бајрам, Скопје. (105)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Џефат Хазири, Скопје. (106)

Диплома за завршен испит и свидетелство за завршен III клас, издадени од Центарот за стручно образование на кадри-Скопје на име Драги Васковски, Скопје. (107)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Слободан Матевски, Скопје. (108)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Санде Митревски, Скопје. (109)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Тодос Ристовски, Скопје. (110)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Исмета Круези, Скопје. (111)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Славјанка Живковска, Скопје. (112)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Дрита и Себуш Арифџи, Скопје. (113)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ристо Стојанов, Скопје. (114)

Диплома 13293/64 за завршен испит к.в. возач, издадена од Општината „Идадија“ — Скопје на име Трифун Тоич, Скопје. (115)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката во с. Љубанци на име Бошко Костовски, Скопје. (116)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Димче Нацев, Скопје. (117)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Љубе и Веселинка Лазевски, Скопје. (118)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Доста Тасева, Скопје. (119)

Индекс бр. 11810, издаден од Правни факултет — Скопје на име Вера Николовска, Скопје. (120)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Никола Спасовски, Скопје. (121)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Лазар Толав, Скопје. (122)

Службена легитимација издадена од Градски сообраќај — Скопје на име Страхил Илиевски, Скопје. (123)

Индекс бр. 3578, издаден од Економскиот факултет — Скопје на име Доше Котевски, Скопје. (124)

Свидетелства за завршена I, II и III година, издадени од СУЦ — Скопје на име Киро Соколовски, Скопје. (125)

Индекс бр. 787, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на име Миодраг Чука, Скопје. (126)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Никола Јовчевски, Скопје. (127)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Христо Наумовски, Скопје. (128)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Муфалл Јакупи, Скопје. (129)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Драган Јовановски, Скопје. (130)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Драгица Поповска, Скопје. (131)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Седат Хасан, Скопје. (132)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Живко Димитриевски, Скопје. (133)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Индер Али, Скопје. (134)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Рамадан Мефаилов, Скопје. (135)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Назиф Несир Адилевиќ, Скопје. (136)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мердан Камили, Скопје. (137)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Сеат Ибраими, Скопје. (138)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јелица Митревска, Скопје. (139)

Диплома за завршен испит, издадена од Аутомеханичка школа — Скопје на име Коле Дамчевски, Скопје. (140)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Муслија Бајрамовиќ, Скопје. (142)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Филијала — Кр. Паланка на име Петре Б. Павловски, Скопје. (143)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Хасан и Џуло Хасан, Скопје. (144)

Слободна карта издадена од Градски сообраќај — Скопје на име Тодос Петрушевски, Скопје. (145)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Методија Франговски, Скопје. (146)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Милевка Апостолова, Скопје. (147)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ладо Стојановски, Скопје. (148)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Миле Митревски, Скопје. (149)

Индекс бр. 10444, издаден од Економскиот факултет — Скопје на име Благој Јошевски, Скопје. (150)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Кемал Исљам Идризи, Скопје. (152)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Наџи Бахтијарова, Скопје. (153)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мејрем Туфак, Скопје. (154)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Александар Цветковски, Скопје. (155)

Работна книшка издадена од Скопје на име Владимир Милојевиќ Скопје. (156)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Снежана Гашовска, Скопје. (157)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Илинка Дамјанова, Скопје. (158)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јордан и Никола Ивановски, Скопје. (159)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Музејан Питарка, Скопје. (160)

Индекс бр. 752, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на име Славе Трајановски, Скопје. (161)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Благоја, Ангелина и Зоран Шопковски, Скопје. (162)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Петар Митревски, Скопје. (163)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Цветанка Сарачевска Скопје. (164)

Диплома за В.К. машиниста, издадена од Градежниот училишен центар „Здравко Цветковски“ — Скопје на име Мегдија Хот, Скопје. (165)

Работна книшка издадена од Скопје на име Љубе Давидовски, Скопје. (166)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Богосав Давитковиќ, Скопје. (167)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Петра Трајановска, Скопје. (168)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Адима Имеровска, Скопје. (169)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Стефан Зафировски, Скопје. (170)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Цвета Јовчевска, Скопје. (171)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Рамадан Бајрам, Скопје. (172)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Зечија Веселовска, Скопје. (173)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Никодимка Иванова, Скопје. (174)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Рада Бојковска, Скопје. (175)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Петрија Неделкова, Скопје. (176)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кичево на име Вера Милошевска, Скопје. (177)

Свидетелство за завршено IV одеделение, издадено од Основното училиште „Кирил и Методија“ с. Грачане на име Мајер Мемиси, Скопје. (178)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Цветелик Милановски, Скопје. (179)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Аранка Станковиќ, Скопје. (180)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Гулер Реџеп, Скопје. (181)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Николина Заљамова, Скопје. (182)

Свидетелство за завршена I година, издадено од Гимназијата „Ј. Б. Тито“ — Скопје на име Славица Масларковска, Скопје. (183)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Гуте Јовановски, Скопје. (184)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Крсто Вошнаковски, Скопје. (185)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Цане К. Тасевски, Скопје. (186)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Дане Апџеловски, Скопје. (187)

Работна книшка рег. бр. 132261, издадена од Скопје на име Анка Чаминска, Скопје. (188)

Работна книшка издадена од Гостивар на име Станко Јаневски, Скопје. (189)

Индекс бр. 14941, издаден од Филозофскиот факултет — Скопје на име Љубомир Груевски, Скопје. (190)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Горан Таневски, Скопје. (191)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Петре Барлевски, Скопје. (192)

Свидетелство за завршено IV одеделение, издадено од Основното училиште во с. Љубанци на име Младен Вадаревски, Скопје. (193)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Софија Ипчевска, Скопје. (194)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Фериде Љачи, Скопје. (195)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Наип Синани, Скопје. (196)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мендузе Алими, Скопје. (198)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Михајло Димов, Скопје. (199)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Венцислав Дракулевски, Скопје. (200)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Александра Трајковска, Скопје. (201)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Фахрудин Кољовиќ, Скопје. (202)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Стратара Петровска, Скопје. (203)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Зоран Ипраковски, Скопје. (204)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Весна Чипева, Скопје. (205)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Стефан Иванов, Скопје. (206)

Диплома за завршен испит, издадена од Филозофски факултет — Скопје на име Ѓорѓи Делчев, Скопје. (207)

Договори за издавање на кредит, заведени под бр. Р. 2204-00458/12.XI.69 година и Р. 2004-008/6-70 година на име Илија Јакимовски, Скопје. (208)

Индекс бр. 5658, издаден од Технолошкиот факултет — Скопје на име Васил Николовски, Скопје. (209)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Флоринка Христова, Скопје. (210)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Цана Ѓоровска, Скопје. (211)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Стојна Стојановска, Скопје. (212)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јовица Тодоровски, Скопје. (213)

Индекс бр. 10528, издаден од Економскиот факултет — Скопје на име Зора Иванова, Скопје. (214)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Евдокија П. Несторевска, ул. „Доведик“ бр. 156, Битола. (215)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Миле Ставревски, ул. „2 август“ бр. 30, Битола. (216)

Свидетелство за завршено VIII одеделение на име Пројка Богданоска, ул. „Мечкин камен“ бр. 30, Прилеп. (217)

Свидетелство од VIII одеделение за возрасни на име Трајче И. Тошески, ул. „Цане Илиески“, бр. 101, Прилеп. (218)

Здравствена легитимација на име Стевка Тодоровска, Прилеп. (219)

Возачка дозвола бр. 2154, издадена од ОВР — Тетово на име Осман Мусли, с. Доброште, Тетово. (220)

Работна книшка на име Халиб Нуредини, ул. „27 март“ бр. 12, Куманово. (221)

Свидетелство на име Асим Неџип Асимоски, с. Грнчари, Ресен. (222)

Работна книшка бр. 608 на име Андон К. Крстев, ул. „Кирил и Методи“ бр. 16, Кавадарци. (223)

Здравствена легитимација на име Хамда Бакија, ул. „Цстијска“ бр. 108, Тетово. (224)

Здравствена легитимација на име Селпаз Шабубани, ул. „Ново село“ бр. 95, Тетово. (225)

Сидетелство за завршено осмолетка на име Камсам Сулејмани, с. Здуње, Гостивар. (226)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Симе Ицковски, ул. „Кл. Охридски“ бр. 104в, Битола. (227)

Работна книшка на име Стојан Атанасовски, ул. „Б. Мост“ бр. 10а, Битола. (228)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Љубе Георгиевски, с. Лопатица, Битола. (229)

Свидетелство бр. 01-226/1 за завршен I клас, издадено од Гимназијата „Моша Пијаде“ — Кр. Паланка на име Добра Миленковска, — Кр. Паланка. (230)

Здравствена легитимација на име Хата Јапа-ревиќ, с. Г. Оризари, Т. Велес. (231)

Свидетелство за завршено III година, издадено од Трговското училиште во Прилеп на име Зора Ставрова, с. Бегниште, Кавадарци. (232)

Возачка дозвола издадена од СВР — Скопје на име Миодраг Миле Дармаковиќ, ул. „Охридска“ бр. 4, Скопје. (233)

Здравствена легитимација на име Живко Пеовски, ул. „Илинденска“ бр. 88 Тетово. (234)

Здравствена легитимација бр. 68170 на име Љубица Кочовска, Тетово. (235)

Студенска легитимација бр. 3718, издадена од Природно-математичкиот факултет — Скопје на име Ѓорѓи Р. Иванов, ул. „19 октомври“ бр. 11, Делчево. (237)

Учничка книшка на име Богда Димева, ул. „Кл. Охридски“ бр. 21а, Битола. (238)

Работна книшка на име Киро Д. Христовски, кеј „9 септември“ бр. 7, Прилеп. (239)

Свидетелство за VIII одеделение, издадена од Училиштето „К. Неделковски“ — с. Чашка на име Јован Давчев, с. Ново Село, Т. Велес. (240)

Здравствена легитимација бр. 30438, издадена од ЗСО — Т. Велес на име Лепа Коцева, ул. „Бл. Страчков“ бр. 1, Т. Велес. (241)

Свидетелство за завршено осмолетка на име Мустафа Мемети, с. Врапчиште, Гостивар. (242)

Свидетелство од I година на име Благоја Ристевски, ул. „ЈНА“ бр. 238, Гостивар. (243)

Земјоделска здравствена легитимација на име Месут Ајдини, с. Добридол, Гостивар. (244)

Свидетелство за завршена осмолетка на име Месут Ајдини, с. Добри Дол, Гостивар. (245)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Томе Петровски, ул. „Цар Самоил“ бр. 28, Битола. (246)

Свидетелство за завршено VIII одделение на име Виолета А. Здравевска ул. „Егејска“ бр. 7, Прилеп. (247)

Свидетелство од VIII одделение, издадено од Училиштето „Кирил и Методи“ на име Видан Ѓорѓиевски, ул. „Цане Коњарец“ бр. 68, Прилеп. (248)

Здравствена легитимација бр. 49299, издадена од ЗСО — Прилеп на име Љупчо П. Петровски, ул. „Мукос“ бр. 34, Прилеп. (249)

Свидетелство од II година, издадено од Хемиското училиште „Борка Талески“ — Прилеп на име Зора Иванова, ул. „Дримколска“, Струга (250)

Свидетелство од I година, издадено од Индустриското училиште „Р. Р. Ричко — Прилеп на име Благоја Бундевски, ул. „Стотка Џинџиџик“ бр. 42, Прилеп. (251)

Возачка дозвола бр. 317, издадена од ОВР — Винаца на име Васил Иванов, ул. „М. Тито“ бр. 10, Винаца. (252)

Свидетелство за VII одделение, издадено од Основното училиште „Маршал Тито“ — с. Истибања на име Стојко Јанчев Стоев, с. Истибања, Винаца.

Свидетелство за завршена осмолетка на име Насте Настевски, с. Сретково, Гостивар. (255)

Свидетелство за завршено VIII одделение на име Драгица Николоска, с. Zubовце, Гостивар. (256)

Свидетелство од I клас гимназија на име Камбер Селмани, с. Д. Баница, Гостивар. (258)

Свидетелство за положен стручен испит к.в. работник на име Десимир Јанчевски, с. Новаци, Битола. (259)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Зоран Ачевски, ул. „Јоргов Камен“ бр. 5, Битола. (260)

Диплома за завршено С. Т. У. „Н. Х. Орде Чопела“ — Прилеп на име Владимир Јовановски, ул. „Марко Цепенко“ бр. 14, Прилеп. (261)

Свидетелство од VIII одделение, издадено од Работниот универзитет „М. Пијаде“ — Прилеп на име Пецо Сливоски, ул. „К. Јосифоски“ бр. 187, Прилеп. (262)

Работна книшка на име Јордан С. Ѓорѓиевски, ул. „Кр. Волнароски“ бр. 69, Прилеп. (263)

Здравствена легитимација издадена од Приштина на име Јово Жаклоновиќ, с. Суви Дол, Липљан. (264)

Свидетелство бр. 01-126, издадено од Централното основно училиште „Иво Рибар Лола“ — Каменица на име Манаско Постолов Николов, с. Каменица, Делчево. (265)

Здравствена легитимација бр. 6015, издадена од ЗСО — Кочани на име Монс Богатинов Данев, с. Драгобрате, Винаца. (266)

Свидетелство за завршено Занаемско трговско училиште на име Ѓорѓи Мурков Ѓорѓиев, ул. „Маршал Тито“ бр. 8, Винаца. (267)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 2961/786, издадена од ЗСО — Тетово на име Бехрије Лимани, с. Желино, Тетово. (268)

Свидетелство издадено од Економското училиште „Ч. Филиповски“ — Гостивар на име Мирко Стојановски ул. „Димо Г. Киро“ бр. 8, Тетово. (270)

Свидетелство од IV одделение на име Станимир Ѓорѓески, с. Ж. Река, Гостивар. (271)

Свидетелство од II година економско училиште на име Ристо Попов, ул. „Н. Карев“ бр. 3/16, Т. Велес. (273)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Т. Велес на име Русе Јовановски, с. Мамутчево, Т. Велес. (274)

Здравствена легитимација на име Сабиха Реџеџи, Тетово. (276)

Здравствена легитимација на име Ремзи Рустем, с. Камењане, Тетово. (277)

Здравствена легитимација бр. 9066, издадена од ЗСО — Филијала — Кочани на име Зуџица Ѓашко Николова, ул. „Димитар Влахов“ бр. 72, Винаца. (278)

Свидетелство бр. 148 од IV одделение на име Марија Кондоска, с. Мажучишта, Прилеп. (279)

Свидетелство од VIII одделение, издадено од Училиштето „М. Пијаде“ — с. Кривогаштани на име Борис Калчоковски, с. Врбјани, Прилеп. (280)

Свидетелство од VIII одделение, издадено од Училиштето „К. Ѓаврилоски“ Прилеп на име Тодорка Натеска, ул. „Тр. Тарпан“ бр. 39, Прилеп. (281)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Киро Новоселски, ул. „Егејска“ бр. 45, Прилеп. (282)

Свидетелство за завршено III година, издадено од ЕМУЗУС „Коце Металец“ — Скопје на име Драган Ангеловски, Скопје. (283)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Илмија и Гулизар Аметовски, Скопје. (284)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мисера Мустафа, Скопје. (285)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јашари Зеќир, Скопје. (286)

Диплома за к.в. работник, издадена од Стопанското училиште — Скопје на име Љубе Настов, Скопје. (287)

Воена книшка издадена од Скопје на име Душан Г. Милошевски, Скопје. (288)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Митре Камчевски, Скопје. (289)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Дејан Б. Сухаров, Скопје. (290)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мустафа Мустафа, Скопје. (291)

КОНКУРСИ

МУЗИЧКОТО УЧИЛИШТЕ ВО СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

ЗА ДИРЕКТОР (реизбор)

УСЛОВИ: завршена музичка академија со над 8 години педагошко искуство или педагошка академија — музички оддел со над 10 години педагошко искуство, за сите, да имаат положен стручен испит во струката.

Согласност од установата да може да се јави на конкурс.

Стапување на работа од 1. IX. 1970 година.

Молба со потребни документи да се достави до Конкурсната комисија при Музичкото училиште — Скопје.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето. (1061)

Врз основа на член 138 и 150 од Законот за високото школство во СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 15/63), Советот на Вишата економска школа — Прилеп

распишува

К О Н К У Р С

I. За избор на наставници со редовен или дополнителен работен однос по следните предмети:

- Математика за економисти;
- Основи на политичка економија;
- Организација на книговодството со механика;
- Стопанско со основи на облигационо право;
- Економска географија на СФРЈ;
- Анализа на пазарниот промет и транспортот;
- Економика и организација на стоковиот промет;

- Познавање на стоката со технологија;
 - Предвојничка обука;
 - Санитарна служба.
- II. За преизбор на наставници со редовен работен однос по следните предмети:
- Основи, организација и историја на книговодството;
 - Финансиски систем;
 - Економика и организација на стопанските претпријатија;
 - Економска политика на СФРЈ;
 - Специјализирани книговодства (финансиско книговодство);
 - Теорија на билансот и анализа на работењето;
 - Деловна статистика.
- III. За избор на стручни соработници со редовен или дополнителен работен однос по следните предмети:
- Англиски јазик;
 - Руски јазик;
 - Француски јазик;
 - Германски јазик.

Поради исполнувањето на неделната норма на часови, кандидатите кои што конкурираат за предметите од точка еден, пожелно е да конкурираат за два сродни предмети.

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите предвидени по Законот за високото школово во СРМ и Статутот на Вишата економска школа — Прилеп.

Кандидатите ги доставуваат следните документи: пријава, таксирани со 1 динар таксена марка, работна биографија, препис на дипломата, список на научни и стручни трудови и по еден примерок од истите.

Конкурсот е отворен 30 дена од денот на објавувањето.

Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот на Школата.

Поблиски информации можат да се добијат во Вишата економска школа — Прилеп, улица „Маркова“ 66, или преку телефон број 73-402. (1060)

Републичкиот фонд за научноистражувачка работа на СР Македонија

распишува

К О Н К У Р С

ЗА ДАВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА НАУЧНИ ИСТРАЖУВАЊА ВО 1971 ГОДИНА

1. Средствата на Републичкиот фонд за научноистражувачка работа ќе се даваат за изведување истражувања и под услови предвидени во „ОСНОВНИТЕ НАСОКИ ЗА КОРИСТЕЊЕТО СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА“.

2. Право на учество во конкурсот имаат: самостојните научни организации, факултетите, стопанските и другите организации и ливните здруженија ако во својот состав имаат научноистражувачки единици, групи научни работници и одделни научни работници.

3. Пријавата за учество во конкурсот содржи:

- а) описан наслов на истражувањето што треба да се изведе, со подробен опис на планот за научно-истражувачката работа;
- б) податоци за кадровите, што ќе учествуваат во изведувањето на истражувањата;
- в) податоци за состојбата на опремата потребна за изведувањето на истражувањата;
- г) пресметка за потребните средства и начин на финансирањето.

4. Приоритет во доделувањето на средства ќе имаат подносителите на барање:

- кои со предложената програма за истражувања истражуваат ги опфатат клучните проблеми на „ОСНОВНИТЕ НАСОКИ...“
- кои со предложените состав на истражувачката екипа даваат најмногу гаранција за квалитетно изведување на истражувањата,
- кои понудат покусок рок за изведувањето на истражувањата,
- кои располагаат со потребната опрема за изведување на истражувањата;
- кои понудат поголемо учество од други избори за финансирање на истражувањата.

5. Документацијата од точка 3 на овој конкурс учесниците треба да ја подготват според упатството на Фондот.

Упатството на Фондот и „ОСНОВНИТЕ НАСОКИ ЗА КОРИСТЕЊЕТО СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА“, Фондот ќе им ги достави на учесниците на конкурсот на нивно барање.

6. Рокот за поднесување барања по овој конкурс е 4 октомври 1970 година.

Број 35

1 јуни 1970 година
Скопје

Претседател на
Управниот одбор,
Гога Николовски, с. р.

СОДРЖИНА

	Стр.
106. Закон за социјална заштита — — — — —	249
107. Закон за извршување на казните линчување од слобода, мерките за безбедност и воспитните мерки — — — — —	256
108. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за образување на постојани одбори и комитети на Просветно-културниот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	267
109. Одлука за избор на претседатели и членови на постојаните одбори и комитети на Просветно-културниот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	268
110. Одлука за образување на Координационен одбор за следење активностите во меѓународната година на образованието — — — — —	269
111. Одлука за избор на претседател и членови на Координациониот одбор за следење на активностите во меѓународната година на образованието — — — — —	269
112. Одлука за разрешување и именување на членови на Економскиот совет — — — — —	270
113. Одлука за дополнување на Одлуката за именување членови на Комитетот за туризам и угостителство — — — — —	270
114. Одлука за дополнување на Одлуката за избор на претседатели и членови на одборите на Социјално-здравствениот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	270
115. Одлука за утврдување завршната сметка на средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството за 1969 година — — — — —	271
116. Одлука за потврдување Статутот на Архивот на Македонија — Скопје — — — — —	271
117. Објава за имиња на кандидатите за дополнителен избор на пратеник на Републичкиот собор на Собранието на СРМ во изборната единица Неготино — — — — —	272